

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И  
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА**

**НАРАЧАТЕЛ:** **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**МИНИСТЕР:** **Д-р ЗОРАН ШАПУРИЌ**

**ИЗВРШИТЕЛ:** **АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**

**ДИРЕКТОР:** **М-р ЛИДИЈА ТРПЕНОСКА СИМОНОВИЌ**

**СКОПЈЕ, 2006.**

## **Содржина**

<b>1. Вовед.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Методски пристап .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Евидентирани промени во просторот јуни -декември 2004 година.....</b>	<b>6</b>
3.1. Користење на земјиштето.....	6
3.2. Систем на населби.....	7
3.3. Објекти од општествен стандард.....	9
3.4. Развој на стопанството .....	10
3.5. Водостопанска инфраструктура .....	18
3.6. Сообраќајна инфраструктура .....	22
3.7. Енергетска инфраструктура и комуникации .....	24
3.8. Заштита на животната средина .....	31
3.9. Заштита на природното наследство.....	40
3.10. Заштита на културно-историското наследство.....	44
<b>4. Анекс на Годишниот извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија во 2004 година .....</b>	<b>53</b>
4.1. Прилози на Анексот.....	54
4.1.1   Прилог 1.....	54
4.1.2   Прилог 2.....	64
4.1.3   Прилог 3.....	68
4.1.4   Прилог 4.....	70

## **1. ВОВЕД**

Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија во 2004 е изготвен согласно Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр.39/04).

Спроведувањето на Просторниот План на Република Македонија го обезбедува министерството надлежно за работите на просторното планирање.

Просторниот План на Р. Македонија се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички планови и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 51/05).

Заради континуирано следење на состојбите во просторот и спроведување на Просторниот План на Р. Македонија, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните служби, организациите, претпријатијата, установите, институциите и другите правни лица (извештајни единици) се должни да изготвуваат годишни извештаи за состојбите и промените во просторот од својата област и истите да ги доставуваат до министерството надлежно за работите на просторното планирање.

Постапката и начинот на изготвување, содржината на извештаите, како и роковите за доставување, ги пропишува министерот надлежен за работите на просторното планирање, согласно Правилникот за постапката, начинот на изготвување, содржината на извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување ("Сл. весник на РМ" бр. 42/05).

Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот План на РМ, Владата на Република Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите на просторното планирање, го доставува до Собранието на Република Македонија.

Поради фактот што процесот на следење на спроведувањето на Просторниот план на Р. Македонија претставува комплекс на неопходни активности и оптимална хармонизација на развојот на секој сегмент на просторниот систем, овој Извештај треба да биде третиран и како иницијален материјал за она што треба да се презема во натамошниот период.

Владата на Република Македонија, согласно член 3 од Законот за спроведување на Просторниот План на Р. Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите на просторното планирање, донесува Програма за спроведување на Просторниот План на Р. Македонија. Со Програмата се одредуваат мерките и активностите од значење за спроведување на Просторниот План, приоритетните активности, организационата структура и органите надлежни за спроведување на Просторниот План, содржината и степенот на обработка на податоците и финансиските средства потребни за спроведување на предвидените активности. Програмата се донесува за период од најмалку две години.

Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот План на РМ во 2004 е изработен врз основа на доставени Информативни листови од

извештајните единици за период од донесување на Просторниот план на Р. Македонија во јуни 2004 до имесец декември 2004 година.

Годишниот извештај е составен од 3 (три) поглавја и Анекс на Извештајот. Изработката на Анекс на Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија во 2004 се должи на дополнителното доставување на податоци за состојбите и промените во просторот од страна на Министерството за транспорт и врски како Извештајна единица.

## **2. МЕТОДСКИ ПРИСТАП**

Методологијата претставува збир на сознанија, средства и начини за водење на истражувачките процеси и процесите на синтеза, заклучување, конципирање и експликација.

Општата методолошка матрица ја сочинуваат интердисциплинарноста во истражувањето, диференцијалниот третман во зависност од сферите на истражувањето, системски пристап и комбинација на разни методи, постапки и техники на работа.

Методологијата за изработка на Извештајот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснива врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на Државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот, со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.

Според Законот за спроведување на Просторниот План на Р. Македонија и Правилникот за постапката, начинот на изготвување, содржината на Извештаите и рокови за нивно доставување, утврдена е постапката и начинот на изготвување, роковите за доставување, како и содржината на Извештаите за состојбите и промените во просторот што ги изготвуваат органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните служби, организациите, претпријатијата, установите, институциите и другите правни лица (извештајни единици) од својата област на делување.

Извештаите за состојбите и промените во просторот се однесуваат за период од една година и се изработуваат и доставуваат на Информативен лист кој што е составен дел на Правилникот за постапката, начинот на изготвување, содржината на извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување.

Согласно Законот за спроведување на Просторниот план на Р. Македонија, Секторот за просторно планирање при Министерството за животна средина и просторно планирање, во октомври 2004 година достави допис до сите извештајни единици и дистрибуира вкупно 140 Информативни листови со Упатство за изготвување на Информативниот лист. Податоците и информациите содржани во Информативните листови се однесуваат на периодот од донесување на Просторниот план на Р. Македонија во јуни 2004 до месец декември 2004 година. При тоа беа уредно пополнети само 43 Информативни листови, што претставува 30,7% од вкупно доставените Информативни листови. Овој процент на опфатност не обезбедува доволна објективност за согледување на реалните

промени во просторот на Републиката во анализираниот период. Заради тоа Агенцијата за палниарње на просторот како изработувач на Годишниот извештај, врз основа на својата востановена методологија за обезбедување на информативно-документарната основа во планерскиот процес и врз основа на обемната база на податоци што ја поседува во својот просторно-информативен систем, обезбеди релевантни информации за пореално презентирање на појавите и промените во просторот на Републиката во периодот од донесувањето на Просторниот план до крајот на 2004 год.

Врз основа на анализата и компарација на обезбедените податоци и информации, во врска со состојбите и промените во просторот со планските поставки дадени во Планот, утврден е степен и насока на реализација на истиот, што претставува основна цел и задача на овој Извештај.

## ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ

Податоци за следење на одделни промени во просторот

Општина: \_\_\_\_\_

Година: 2004

Податок	Содржина
1. Биланс на површината на подрачјето на општината	
– Обработливо земјиште	ха
– Пасишта	ха
– Шуми	ха
– Населени места	ха
– Водени површини	ха
– Инфраструктура	ха
– Рударство	ха
– Неплодни површини	ха
2. Пренамена на непродуктивни површини (камењари, буични простори и сл.)	
во продуктивни (ливади, шуми, ораницы)... локалитет,	во ха
3. Реализирано пошумување	локалитет, во ха
4. Ново наводнувано обработливо земјиште, систем за наводнување:	
– Со отворени канали	локалитет, во ха
– Со вештачки дожд	локалитет, во ха
– Со цевоводи и хидранти	локалитет, во ха
5. Зголемување на изградената површина во градот	
– општински центар	во ха
6. Зголемување на изградената површина на селските населени места во ха	
7. Нови сообраќајници на подрачјето на општината	
– делница, должина, површина	(во ха)
– магистрални сообраќајници	
– регионални сообраќајници	
– локални сообраќајници	
8. Нови хидроелектрани, мини електрани, локалитет, капацитет	
9. Нови акумулации	локалитет, капацитет ( $m^3$ ) површина (ха) квалитетно земјиште
10. Нови далноводи	јачина, делница, должина (км)
11. Нови трансформации	локалитет, јачина
12. Нови ПТТ објекти	вид, населено место
13. Нови индустриски објекти	локалитет - населено место, капацитет, вработување
14. Нови објекти од општествен стандард	населено место, капацитет
15. Комунална инфраструктура	локалитет, нас. место, должина (км)
16. Нови прогласени заштитни природни реткости со посебен режим на користење	вид, локалитет, големина (ха)

Број, дата, место

Одговорно лице на служба за урбанизам во  
општината \_\_\_\_\_

Печат

Потпис

### **3. ЕВИДЕНТИРАНИ ПРОМЕНИ ВО ПРОСТОРОТ ЈУНИ -ДЕКЕМВРИ 2004 ГОДИНА**

#### **3.1. Користење на земјиштето**

Определбите зацртани со Просторниот план на Република Македонија во областа на користење на земјиштето кои се однесуваат на основната трансформација на земјиштето предвидуваат до 2020 год. да се изврши во пренамена на 96.000 ха земјоделско земјиште, кои денес претставуваат необработени и напуштени ораници и бавчи од 6,7 и 8 класа со релативно изразена ерозија, во шумско земјиште.

Со Просторниот план на Република Македонија до 2020 год. е предвидено површините под продуктивна намена (користени од примарниот сектор) да изнесуваат 2.335.000 ха, или зголемување во однос на сегашните површини за 94.000 ха, (4%). Во рамките на продуктивното користење на земјиштето најголеми површини ќе завзема земјоделското земјиште со 1.196.000 ха, или 46,5% од вкупната територија на Република Македонија, односно 51,2% од продуктивните површини, а шумите и шумското земјиште ќе заземаат 1.140.000 ха, или 48,8% од продуктивното земјиште.

Површините под шуми и шумско земјиште ќе се зголемат од сегашните 997.000 ха на 1.140.000 ха или зголемување за 14%, а со тоа во вкупната површина на Републиката ќе учествуваат со 44,3%. Во контекст на зголемувањето на површините под шуми до 2010 год. се планира да се пошумат 79.220 ха, а до 2020 год. 70.780 ха, или вкупно шумите да се прошират со 150.000 ха новопошумени површини. Вкупното шумско земјиште обраснато со шуми во 2020 год. ќе изнесува 1.039.560 ха, односно шумовитоста ќе изнесува 40,4%, или зголемување во однос на 2001 год. за 4%. Планираното намалување на земјоделското земјиште од сегашните 1.244.000 ха на 1.195.000 ха во 2020 год. произлегува од претходно споменатата пренамена на дел од површините под угари и необработено земјиште со слаби производни квалитети (ниска бонитетна вредност, неповољност за примена на механизација и развиени ерозивни процеси) во шумско земјиште. Квалитативни промени се предвидени во структурата на користењето на обработливото земјиште. Површините под пасишта со незначително намалување од 5.000 ха се задржуваат на 625.000 ха, со што во вкупната површина на Републиката ќе учествуваат со 24,3%, а во вкупната земјоделска површина (1.195.000 ха) со 52,3%. Обработливите површини се намалуваат од 612.000 ха во 2001 год. на 570.000 ха во 2020 година или за 42.000 ха. Освен кај ораниците и бавчите, кај останатите култури е предвидено зголемување на површините до 2020 год., односно кај овошните насади за 76%, кај лозовите насади за 30% и кај ливадите за 10%. Реално намалување на површините под ораници и бавчи, всушност, не постои, бидејќи 35% од нив не беа засеани (по повеќе основи). Во структурата на ораниците и понатаму површините под жита ќе имаат доминантно учество (53%) со незначително зголемување од 11.000 ха, површините под индустриски култури ќе се зголемат од 38.000 ха на 70.000 ха, површините под градинарски култури од 61.000 ха на 70.000 ха и фуражните култури ќе се зголемат од 37.000 ха на 65.000 ха.

Врз основа на анализата на добиените податоци за следење на реализација на Просторниот план на Република Македонија, во областа на користење на земјиштето, може да се констатира следново:

- пренамена на непродуктивните површини е извршена во четири општини: Демир Капија (12,0 ха), Ресен (1,4 ха), Ростуша (419,0 ха) и Конче (40,0 ха);
- пошумување е извршено во 10 општини и тоа: Демир Капија (50,0 ха), Берово (11,5 ха), Витолиште (1,0 ха), Пехчево (40,5 ха), Чайр (168,0 ха), Кратово (30,0 ха), Охрид (13,0 ха), Конче (30,0 ха), Вевчани (3,0 ха) и Кочани (250 ха);
- намалување на продуктивни површини е забележено само во општината Ресен (10,6 ха).

Треба да се истакне дека информациите добиени од извештајните единици за периодот јуни 2004 - декември 2004 година, не се целосни и комплетни, поради што компарацијата и квантификацијата на појавите и промените треба да се прифатат со извесна резерва.

Сепак, регистрираните промени во користењето на земјиштето се индикатор на интенциите на локалната самоуправа како носител на вкупен развој на своите подрачја.

### **3.2. Систем на населби**

Процесот на урбанизација претставува еден од доминантните процеси на социо-економскиот развој во Република Македонија.

Во својата комплексност, детерминиран со атрибутите и рамките на социо-економскиот развој, процесот на урбанизација непосредно го условува развојот на населените места отсликувајќи го, во повратен смисол, нивото на општата развиеност на општеството. Притоа, нагласена е неопходноста за воспоставување на висок степен на усогласеност помеѓу стопанскиот развој и урбанизацијата искажани преку нивото на економската развиеност и нивото на урбанизираност.

Комплексноста и интензитетот на промените во периодот пред донесување на Просторниот план, условија значително проширување на зоната на влијание на градовите врз просторот во окружувањето. Големината на опфатот и интензитетот на влијанијата пропорционален е на популациската големина и функционалната опременост на градот. Големите и средно големи градови во Републиката евидентно располагаат со најголема зона на влијание и соодветен број на населби во непосредниот гравитациски опфат.

Меѓусебното просторно-физичко поврзување на урбантите агломерации и населбите во приградската зона, посебно присутно во зоната на влијание на големите и средно големите градски населби, има облик на:

- континуирана-линеарна изградба подолжно на комуникациите;
- радијално проширување на градежниот опфат и создавање на компактни изградени простори со населбите во окружувањето.

Во просторните рамки на Републиката, во окружувањето на големите и средно големите градски населби (Скопје, Битола, Куманово, Прилеп, Тетово и други), како резултат на значајни демографски и просторно-физички промени, евидентирани се процеси во двете наведени форми, за разлика од останатите

градови каде е регистриран релативно ограничен број на радијално проширување, во окружувањето на урбаната агломерација Скопје, како републички центар, појавата на физичко спојување на градот со населбите во окружувањето во радијална форма и создавање компактно изградени простори, претставува основна форма во процесот на постојано, континуирано наголемување на површината на изграденото земјиште.

Предвидените значајни промени во демографската, функционалната и просторно-физичката компонента, според Планот, треба да бидат резултат на децентрализиран, сеопфатен и значително порамномерно распределен просторен развој кој, во најголем дел ќе се одвива во рамките на полицентричен, хиерархиски избалансиран систем на населени места.

Процесот на урбанизацијата во наредниот период ќе се одвива во општествено-економски услови во кои приватната иницијатива и пазарното стопанство ќе имаат значајно место и насочувачка улога во дефинирањето на перспективниот долгорочен просторен развој. Стратегијата на развојот на процесот на урбанизацијата, како основна рамка за идната организација, уредување и користење на просторот на Републиката, е прилагодена и усогласена со настанатите длабоки промени и идните долгорочни развојни потреби на општествено-економскиот систем. Развојниот концепт на урбанизацијата ќе се потпира врз следните базични претпоставки:

- миграционите процеси во Републиката континуирано ќе се одвиваат и во идниот период, но со значително поумерен интензитет и повисок степен на усогласеност со динамиката на стопанскиот развој;
- урбантите центри со квантитативно и квалитативно подобрен функционален и инфраструктурен потенцијал и во идниот период треба да бидат главни носители на позитивните промени во процесот на урбанизацијата во земјата;
- со интензивирање на развојот на малите градски населби и останатите општински центри треба да зајакне нивното влијание во воедначување и усогласување на развојот на мрежата на населбите во општините;
- поларизацијата на населението во урбантите центри во натамошниот период ќе биде присутна со значително поумерен интензитет, паралелно со интензивирањето на дневните миграции на вработените и корисниците на услугите во градските населби и општинските центри;
- развојот на републичкиот центар - урбантата агломерација Скопје ќе се карактеризира со поумерен интензитет, формирање на организиран и екипиран систем на приградски населби ефикасно комуникациски поврзани со градот;
- градските центри, со одредени исклучоци, треба да ја дооформат и стабилизираат функционалната и демографската структура паралелно со зајакнувањето на меѓусебните врски и врските на останатите нивоа;
- развојот на населбите во непосредното окружување на макрорегионалните и мезорегионалните центри, под нивно

- непосредно влијание, треба да се одвива со повисок интензитет и стапка на дезагарализација;
- планирањето на развојот на населбите во окружувањето на урбаните центри ќе се третира паралелно и интегрално со развојот на градските населби;
- планскиот развој на населбите во окружувањето на градските центри ќе ги намали и елиминира тенденциите за просторно-физичка експанзија и оформување на зони на конурбација долж комуникациските правци.

Врз основа на анализа на добиените податоци може да се констатира следново:

- новоизградени површини во градовите и општинските центри се регистрирани во следните општини: Демир Капија (1,5 ха), Ресен (12,1 ха), Муртино (1,0 ха), Берово (0,4 ха), Пехчево (9,8 ха), Цепчиште (23,0 ха), Кратово (0,5 ха), Добрушево (4,6 ха), Шуто Оризари (3,0 ха), Градско (5,5 ха), Конче (31,0 ха), Вевчани (3,0 ха) и Кочани (250,0 ха);
- новоизградени површини во селските населби се регистрирани во следните општини: Илинден (1,6 ха), Чайр (8,0 ха) и Цепчиште (10,0ха).

### **3.3. Објекти од општествен стандард**

Во сферата на општествениот стандард и покрај намалената инвестициона активност во Републиката, во изминатиот период во градба се предадени повеќе установи, училишта и здравствени објекти.

*Основно образование:* Од објектите за основно образование во употреба се предадени 3 новоизградени основни училишта, од кои 2 во општина Кочани (с.Бели) и едно во општина Василево.

Исто така во изминатиот период со градба се отпочнати 4 училишта од кои 3 со предвидени проширувања и тоа во општина Муртино 1 (с.Моноспитово), општина Подареш 2 со можност за проширување и општина Цепчиште 1 со капацитет од 400 ученици во смена.

*Социјална заштита:* Од објектите за социјална заштита во градба е интернат за средношколски центар во општина Кочани.

*Здравство:* Од објектите во областа на здравствената заштита изградени се 3 објекти од примарна здравствена заштита: здравствени станици во општина Кривогаштани од кои две се приватни (с.Обришани и Кривогаштани) и 1 здравствена станица за поправка на заби (с. Кривогаштани).

*Култура:* Од објекти на културата во градба се 2 објекти на дом за култура, во општина Градско и општина Кривогаштани и реконструкција на кино во општина Кривогаштани.

*Објекти на државна управа:* Во тек е изградба на 2 општински згради, во општина Кривогаштани и општина Цепчиште.

*Објекти за спорт и рекреација:* Изграден е 1 спортско рекреативен ценатар во општина Пробиштип.

*Верски објекти:* Изградена е една џамија во општина Шуто Оризари.

Овие скромни зафати треба да претставуваат основа за реализација на усвоените плански поставки.

Организирањето на јавните функции во одделни подрачја и нивното ускладување во планираната мрежа на населби, според Планот, се базира на следните принципи: вклучување на соодветни показатели на достапноста на услугите за граѓаните во планираната мрежа на јавни служби, како што се:

- сообраќајна достапност, информатичка достапност со можност за дневни контакти на поголеми дистанци, развој на комплементарни содржини за одделни дејности (домови, пансиони, стационари, кујни и сл.), усогласено работно време на одделни јавни дејности според потребите на граѓаните, развој на територијално мобилни служби (подвижни библиотеки, мобилни здравствени служби) и сл.;
- можност за прераспределба и усогласување на развојот на одредени функции во областа на образоването, здравството, културата и сл. за две или повеќе просторно функционални единици;
- примена на различни критериуми во организирањето на јавните дејности: демографски, социоекономски карактеристики, големина на гравитационото подрачје, сообраќајна положба и поврзаност, културна развиеност и потенцијали, заинтересираност на инвеститорите и оправданост на програмите во однос на инвестициите и др.;
- утврдување на минимални обврзувачки стандарди и норми за одделни јавни дејности, со цел да се обезбедат обврзувачки, минимални услови за задоволување на потребите;
- развивање на посебни програми сообразени на особеностите на подрачјето, локалните заедници и територијалните групи во селата. Мрежата на јавни функции во Републиката треба да биде организирана во зависност и согласност со системот на населби.

### **3.4. Развој на стопанството**

Анализата и оцената на остварувањето и реализацијата на поставките на Просторниот план на Република Македонија во областа на стопанството може да се прикаже само со параметрите обезбедени со Информативниот лист доставен до извештајните единици од страна на надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање. Податоците за одредени индикатори кои ги евидентира Државниот завод за статистика или одделните сектори од Министерството за економија не се прилагодени на постојната методологија на следење на промените во просторот.

#### *Услови и појави за просторен развој на стопанскиите дејности*

Состојбата на стопанството во анализираниот период од усвојувањето на Просторниот план на Република Македонија до крајот на претходната 2004 година е нездоволителна и тешка. Таквата состојба е резултат воглавно на се уште не спроведените структурни реформи, застарената технологија на стопанството, работно-интензивното производство, недостигот на сопствен капитал, изостанување на инвестициите и одлив на човековите ресурси.

Недоволното користење на расположивите ресурси и неработењето на одделни стопански капацитети негативно влијаеше на стапката на вработеност (која е сеуште изразито неповола) што негативно се рефлектираше на развојот и динамиката на вкупната економија во Републиката, а со тоа и на просторната структура на економската развиеност на пооделни општини.

Но и покрај оваа општа оценка на вкупната економска состојба во Републиката, сепак второто полугодие од 2004 година се карактеризира со одржлива макроекономска стабилност, запирање (минимално) на трендот на раст на бројот на невработените, пораст на странските директни инвестиции во однос на 2003 година и либерализирање на македонската економија и нејзино отварање кон светот.

Процесот на развој на економските дејности и во анализираниот период беше насочен кон поцелосно и рационално користење на расположивите потенцијали: природните услови, земјиштето и шумите, рудните богатства, населението и работната сила.

Оттаму, структурата на стопанството се карактеризира и понатаму со континуирана доминантност на индустријата, но исто така и со промени кон зголемување на учеството и значењето на терцијарните дејности, особено секторот на услугите, трговијата, угостителството и туризмот, финансиските услуги, маркетинг услугите, информатичката и компјутерската технологија и ПТТ услугите и сл.

Развојот и просторната разместеност на индустријата и понатаму претставува значаен фактор за развојот и модернизација на вкупното стопанство и другите функции во просторот на локално и национално ниво. Но процесот на осовременување на структурата на индустријата е се уште бавен. Во структурата на индустриското производство ниско е учеството на гранките кои имаат карактер на носители на развојот, кои се пропулзивни и кои овозможуваат вклучување во меѓународната економска соработка. Не задоволува и учеството на производството кое е извоздно ориентирано наспроти учеството на гранките кои се високо увозно зависни. Диверзификацијата на производната структура и асортиман на индустриското производство не задоволува. Тоа се уште има базносировински белег, со доминантно учество на производи од традиционалните дејности.

Во областа на индустријата, присутни се видни промени во однос на сопственоста, организираноста на работите и преструктурирањето на производството што е од особено значење за поефикасно стопанисување и зголемување на производството.

Во однос на просторната структура основна карактеристика е регионалната нерамномерност во разместувањето на производните сили и фондови. Нерамномерната просторна структура на индустријата е одредена првенствено со разместеноста на природните потенцијали, развојот на населбите и инфраструктурните системи. Поточно просторниот развој на индустријата е врзан со ресурсната основа, геопрометните и geopolитичка положба и можноста за доток на капитал, но врзани со изградена структура, традиција и човечки потенцијал. Тука се надоврзува и парадигмата на одржливиот развој, според која индустрискиот развој треба да се усогласи со можностите, ограничувањата и обврските за заштита на просторот.

При вакви услови, во областа на индустријата тежиштето останува на оние индустриски гранки кои користат компаративни предности како што се природните ресурси. Овие стопански капацитети во процесот на приватизација беа привлечната сила на странските инвеститори.

Исто така и просторната структура на демографскиот потенцијал претставува значаен чинител за поттикнување на индустрискиот развој со развој на претприемништвото и отварање на мали и средни претпријатија во општините каде што е присутен овој потенцијал. Имено, населението во минатите времиња на силна индустиријализација стекна стручни знаења и искуства во традиционалните гранки на индустријата, што треба да се искористи со примена на нова технологија во развојот на малото и средно претприемништво. Основа на претприемништвата се малите и средни преработувачки и службни капацитети лоцирани во подрачјата со соодветни ресурси, расположива работна сила и потрошувачки услуги.

Програмата на мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност на малите и средни бизниси во Република Македонија која претставува операционализација на политиката и стратегијата за мали и средни претпријатија, преку разни форми на финансиска и нефинансиска поддршка, создава услови за отварање на нови работни места и намалување на невработеноста, зголемување на извозот и подобрување на условите за живот и работа на населението.

Поради недоволниот пристап до извори за финансирање и високите трошоци за финансирање, основен извор за долгорочко финансирање на малите и средни претпријатија во изминатиот период беа странските кредитни линии обезбедени од билатерални и мултирателарни кредитори (донатори). Овие извори на средства имаат значајна улога во обезбедување потребни средства за развој на микро и средни бизниси во општините, а со тоа и подобрување на вкупната економија.

Со зајакнување на претприемништвото, развојот на мали и средни претпријатија, со инвестиционата и кредитна политика и со политиката за развој на недоволно развиени подрачја, се обезбедуваат услови за поттикнување на развојот на сите стопански дејности.

Воведувањето на пазарниот механизам, сопственичката трансформација и преструктуирањето на претпријатијата услови развој на приватната иницијатива и претприемништво што се потврдува со зголемување на бројот на деловните субјекти во локалната самоуправа, а со тоа и на ниво на Републиката. Носители на рапидното зголемување на бројот на стопанските субјекти се приватните фирми за чие формирање и работење погодуваат новите системски решенија.

Вкупниот број на регистрирани деловни субјекти во периодот на транзиционите промени бележи тренд на постојан пораст во сите стопански дејности. Највисок пораст е присутен во областа на трговијата.

Најголем дел од новоформираните стопански субјекти се мали фирмии, кои лесно се трансформираат и повеќето работат со минимални ефекти, меѓутоа претставуваат потенцијал за поефикасно производство и вршење услуги.

Според расположивите податоци од Државниот завод за статистика, меѓу дејностите на деловните субјекти<sup>(\*)</sup> најзастапени се дејноста на трговијата и деловните услуги (терцијарен сектор).


Општа тенденција во структурните промени на стопанството е зголемување на терцијарниот сектор на дејности што е резултат на јакнење на малото и средно претприемништво и гаснење и сопственичка трансформација на некогаш големите претпријатија во Републиката.

Според формата на сопственост (состојба 31 декември 2004 год.), деловните субјекти во приватна сопственост застапени се со највисок процент на структурно учество од 89,7%, останатите деловни субјекти (со недефинирана, општествена, мешовита и државна сопственост) учествуваат со 10,3% во вкупниот број (165. 977) евидентирани деловни субјекти.

Од аспект на претежната дејност, најголемо структурно учество од 51,8% е регистрирано кај деловните субјекти во дејноста на трговијата на големо и трговијата на мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата, потоа во секторот преработувачка индустрија 12,0%, во секторот сообраќај, складирање и врски 8,8%, во секторот други комунални, културни, општи и лични услужни активности 7,1%, во секторот хотели и ресторани 4,7 %, во секторот активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности 4,5%, во секторот градежништво 4,4%, во секторот земјоделство, лов и шумарство 2,8% итн.

Постојниот просторен распоред (разместеност) на деловните субјекти е изразито нерамномерен, во смисла на поларизација помеѓу подрачјата на градовите и општините. Од вкупно статистички евидентирани 165. 977 деловни субјекти во Република Македонија, 146. 307 односно 88,2% се лоцирани на подрачјето на општините со седиште во градовите.


**Просторна разместеност на деловните субјекти во урбани и рурални општини -(состојба 31 декември 2004 год.)**



<sup>(\*)</sup>Евиденција на Деловни субјекти, Соопштенија бр. 6.1.1.35 од 2004 год. и бр. 6.1.4.65 од 2005 год., Државен завод за статистика.

Уште поголема е просторната нерамномерност присутна во разместеноста на капацитетите од преработувачката индустрија. Имено 91,9% од капацитетите се концентрирани во подрачјето на општините со седиште во градовите. Индустриските капацитети во овие 34 општини со седиште во градови лоцирани се претежно во стопанските зони дефинирани со генералните урбанистички планови. Големите индустриски зони воглавно се лоцирани во работните делови на градските населби, меѓутоа со ширењето на изградбата тие останале вткаени во урбаното ткиво. Поголем број на индустриски капацитети се со дејност со долгогодишна традиција (прехранбена, текстилна, хемиска, дрвна, градежни материјали, металопреработувачка и др.).

**Просторна разместеност на деловните субјекти од преработувачката индустрија во урбани и рурални општини**



Во однос на реализацијата на поставките за просторна разместеност на стопанските капацитети останува констатацијата за високата концентрација на производни капацитети на подрачјата на градовите (Скопје, Битола, Охрид, Прилеп, Тетово, Куманово и др.), додека на другите подрачја состојбата и понатаму е многу неповолна. Во поголемиот број на единици на локална самоуправа со рурални карактеристики, стопанството се потпира исклучиво на земјоделството и се уште не се донесени урбанистички планови како предуслов за создавање просторни услови за лоцирање на индустриски капацитети и други комплементарни дејности со кои се поттикнува економскиот и севкупен развој како на локално така и на национално ниво.

Основа за дисперзија на стопанските содржини според поставките на Просторниот план на Република Македонија за рамномерен развој на просторот на Државата е создавање на просторни услови за нивно лоцирање и градба. Со изработка на урбанистичка документација се создава институционална основа за формирање на стопански зони во сите населби, како предуслови за комунално опремување и сообраќајна поврзаност со потесното и поширокото окружување. Така дисперзираните мали работни средишта позитивно ќе влијаат на демографскиот, урбан и севкупен развој на Републиката

Денес, кога се создадени системски услови за развој на претприемништвото, единиците на локалната самоуправа и инвеститорите

соочени се со проблемите на недостаток на адекватен простор. Се прават напори оваа пречка да се отстрани, на начин со кој важечката (но и застарена) просторно планска документација да се измени и дополнни, но тоа е сложен и долготраен процес. Во тек се измени и дополнувања на просторни и урбанистички планови со кои се обезбедува простор за стопански зони во општините.

Со тоа се отвора процес за ублажување на нерамнотежата во разместеноста на стопанските капацитети, како еден од важечките сегменти на вкупниот развој.

Изградбата на капацитети на индустријата, малото стопанство и претприемништвото, со урбанистичките планови се насочува во градежните подрачја на населбите со цел поголемо искористување на постојните стопански зони и постојната комунална инфраструктура.

Со Просторниот план и со урбанистичките планови се овозможува разместување на стопанските капацитети со моделот на концентрација и дисперзија во просторот: проширување на стопански зони во самите урбани простори, основање на нови стопански зони издвоени од градежното подрачје на населбите, кое треба комунално да се опреми и исто така се овозможува изградбата на поединечни стопански комплекси надвор од населбите. Постои определбата индустриска, малото стопанство и претприемништвото приоритетно да се сместуваат во зоните утврдени со урбанистичките планови во градежните подрачја на населбите со настојување кон подобро искористување на постојните индустриски и стопански зони наменети за овие дејности со цел потполно да се искористи просторот и инфраструктурата и да се спречи неоправданото завземање на нови површини.

Стопанските зони во просторот се лоцирани на два начина:

- зони во состав на населбата и
- зони надвор од населбата.

Во некои урбани простори стопанските капацитети се лоцирани и во рамки на станбените зони согласно прописите за заштита на животната средина.

### *Промени во просториот*

Во текот на последните шест месеци од минатата година во неколку општини донесени се урбанистички планови за стопански комплекси и за проширување на површините на зоните со стопанска намена со што се обезбедува простор за градба и отварање на нови стопански објекти:

- *Општина Прилеп* - Зголемување на површината за градба на Градот:
  - ГУП за придружни и услужни објекти и други стопански комплекси на патот М-5 Битола-Прилеп-повр. 8,861 ха;
  - ГУП за стопански комплекс на патот П-513, Македонски Брод пат за Прилеп, повр. 4,53 ха;
  - ГУП за стопански комплекс југозападно од патот П-513, пат Прилеп-М.Брод, повр. 10,49 ха;
  - ГУП за стопански комплекс на придружни и услужни објекти на патот -106 и стопански содржини, пов. 2,62 ха;

Зголемување на изградената површина на селските населени места:

- ГУП за стопански комплекс на придружни услужни објекти на регионалниот пат П-106-мотел "Плетвар", ресторант "Че" и бензинска пумпа КО Плетвар, пов. 5,0 ха.
- *Општина Охрид*
  - ГУП за стопански комплекс, потег Охрид-Лескоец, со површина од 13,20 ха.
- *Општина Шуѓо Оризари* - со Општ акт за населено место предвидени се и површини за стопанска намена:
  - н.м. Долно Оризари - дефиниран е просторен развој во опфат од 39,9ха;
  - н.м. Горно Оризари - дефиниран е просторен развој во опфат од 35,5ха.

Нови изградени стопански објекти или објекти кои се во градба, евидентирани се во следните општини:

- *Општина Враччиште* - објект за гранулација со 5 вработени во индустриска зона;
- *Општина Мурцино* - во населба Банско - нов апартмански дел во комплексот за рехабилитација Бања Банско;
- *Општина Кривогаштани* - Пилана (преработка на дрво) со 8 вработени, локалитет Кривогаштани;
- *Општина Витолиште* - во с. Витолиште во градба е мини млекара;
- *Општина Василево* - во индустриска зона: работилница и сервисирање на камиони.
- *Општина Цейчиште* - Нови индустриски објекти:

*c. Цейчиште:*

- Ренова-Суви материјали за градежништво, со 20 вработени;
- Алпи-производство на млечни производи, со капацитет 6000 л дневно и со 15 вработени;
- Шар продукт- производство на млечни производи со 9 вработени;
- Шпенди - производство на метални производи, со 10 вработени;
- Нуна ком - метално производство, со 3 вработени;
- Хас-пласт-производство на пластични фолии, со 6 вработени;
- Муса АГ- пластични малтери со 4 вработени;
- Гран - конзервирање зеленчук-сезонски вработувања 40 работници плус 6 вработени;
- Пласт - изграден објект за производство на пластични елементи;
- Казими - производство на производи од компири;
- Ексим - мелница, со 4 вработени;

- Балкан- Мелница, со 7 вработени;
- Во изгрдба Млин за производство на сточна храна;
- Цеги-Комерц-производство на бехатон елементи со 7 вработени;
- Производство на сагес, со 3 вработени.

*c. Порој:*

- Еко Шар- производство на млечни производи, со 9 вработени;
- Сувафикс- производство на суви малтери со 10 вработени;
- Микели-производство на бетон за градежништво, со 10 вработени;
- Ирфароледер-производство на пластични прозори и врати, со 4 вработени;
- Ера- производство на сокови со 5 вработени;
- Нитиком-производство на бехатон елементи со 5 вработени;
- Кока е Арт-Млин со 4 вработени;
- Алиу-производство на метални елементи, 5 вработени;
- Згими-арматура за градежништво, 9 вработени.
- *Општина Виница;*
  - Стопански круг "Тондах" - Виница, фабрика за керамиди, вработени нема;
  - Адаптација на љуштара за ориз во фабрика за колачи, Виница, ДОО "Мак прогрес", вработени 37.
- *Општина Кратово* - Биланс на површини на подрачјето на општината:
  - а) индустриски површини (објекти во градба) 1-2 ха;
  - б) Геотермален комплекс "Здравевци" во с. Вакав, фабрика за минерална вода "Добра вода" и газирани сокови, вработување на околу 30-50 работници за производство и транспорт; Поширокиот комплекс ќе опфаќа над 30 ха површина;
  - в) Во почетна фаза е адаптација на објект за овошни сокови и млекари во градот Кратово.
- *Општина Подареш* - с. Подареш, индустриска зона, пилана во градба-режана и парена граѓа и др. финални преработки од дрво;
- *Општина Кочани* - Долни Подлог и локалитетот "Копаче" - ГУП за стопански комплекс "Копаче", "Мелничка индустрија", вработување на 60 лица.

Наведените промени во просторот<sup>(\*)</sup> се показател за напорот и тежнението на единиците на локалната самоуправа како носители на стопанскиот развој за

---

<sup>(\*)</sup> Наведените промени во просторот се нецелосни со оглед на релативно малиот одзив на единиците на локалната самоуправа во обезбедување на информации со спроведената анкета - Информативен лист и Извештај за промени во просторот.

своите подрачја активно да се вклучат во пазарното стопанство и развојот на вкупната економија, со што се очекува и пораст на вработување на населението. Со тоа се постигнува одреден степен на дисперзија на стопанските содржини и во просторите каде до сега не биле создадени услови за развој на други дејности освен на земјоделство.

### **3.5. Водостопанска инфраструктура**

Една од основните поставки на Просторниот план е заштитата и рационалното користење на водните ресурси, како важен и незаменлив елемент во севкупниот развој и подигнување на нивото на квалитетот на живеење. Водните ресурси во Републиката, поради нивната нееднаква временска и просторна распостранетост бараат големо внимание во нивното користење, заштитата од непланско користење и заштита од загадување.

Долгорочното решавање на обезбеденост со вода во Републиката треба да биде условено од неминовните потреби со запазување на принципот на одржив развој. Развојот на водостопанството треба да се одвива преку рационално користење на водата со зафаќање на нови и проширување на постоечките изворници со цел максимално да се искористат нивните капацитети.

Изградбата на нови водостопански системи треба да се базира на перманентно истражување на подземните води, одредување на заштитни зони на сегашните и идни можни изворници и одредување на мерки за нивна заштита. Треба да се спречат оделни парцијални решенија кои ќе оневозможат или ќе го отежнат идниот развој на комплексни позитивни водостопански решенија

#### *Aкумулации*

Поаѓајки од фактот дека водостопанството не може да одговори на потребите без да се обезбеди акумулирање на површинските води, треба да се заштитат профилите предвидени за изградба на нови акумулации (вкупно 47 во Република Македонија) со кои ќе се акумулира 49% од просечните протеци од Републиката и ќе се овозможи годишно израмнување и регулирање на протеците со потребите.

Како можни изворници за наводнување се сметаат и малите акумулации чии број во наредниот период треба да се зголеми за уште околу 100 профили.

Во изминатиот период позначајни зафати во областа на водостопанството се завршувањето на градбата на браната "Козјак" и отпочнување со градба на браната "Матка II". Со изградбата на браната "Матка II" целосно ќе се заокружи проектот за хидроенергетското искористување на водите на р. Треска кој се состои од три каскадни акумулации: "Козјак", "Матка II" и "Матка".

Браната "Козјак" е со следните карактеристики:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| – кота на круна на браната        | 472,1 м.н.в. |
| – кота на максимално работно ниво | 459,0 м.н.в. |
| – кота на минимално работно ниво  | 432,0 м.н.в. |
| – кота на катастрофално ниво      | 469,6 м.н.в. |

Друг важен водостопански објект на р. Треска отпочнат со градба е браната "Матка II". Акумулацијата ќе ги има следните карактеристики:

– кота на максимално работно ниво	357,3 м.н.в.
– кота на минимално работно ниво	355,0 м.н.в.
– кота на катастрофално ниво	362,3 м.н.в.
– вкупен волумен	$9,1 \times 10^6 \text{ m}^3$

Со изградбата на акумулацијата "Козјак" и отпочнувањето на изградба на акумулацијата "Матка II" всушност се реализира дел од хидро системот "Скопско Поле". кој е составен од три подсистема: подсистем "Козјак"; подсистем "Треска" и подсистем "Кадина Река".

ХС "Скопско Поле" претставува повеќенаменски проект кој ќе овозможи водоснабдување на населението, индустријата, производство на електрична енергија, заштита од големи води и наводнување на обработливите површини во Скопскиот регион.

#### *Водоснабдување на населени места*

Согласно Просторниот план на Република Македонија и долгочините планирања, основна цел во развојот на водостопанството е **обезбедување на доволна количина на квалитетна вода**, првенствено за водоснабдување на населението и прехранбената индустрија и за сите други дејности кои произлегуваат од сегашниот и планираниот развој на просторот.

Проширувањето на постоечките водоснабдителни системи, преку приклучување на нови населени места, треба да овозможи максимално искористување на изворниците. Развојот на системите за водоснабдување ќе се овозможи и преку модернизација, реконструкција и санација на постоечките системи за водоснабдување и наводнување со цел да се намалат загубите до реална граница 15 до 20% во водоснабдителните системи и до 10% во системите за наводнување.

Во изминатиот период во областа на подобрување на водоснабдителната инфраструктура во населените места, односно водоснабдувањето во Република Македонија зафатите се однесуваат во превземање на мерки за реконструкција и проширување на постоечките мрежи во населените места или зафати за изградба на доводи за водоснабдување на селата.

Позначајни зафати за подобрување на водоснабдувањето превземени се за градот Прилеп и за градот Пробиштип со започнување на реализацијата на ХС "Злетовица".

За градот Прилеп кој се соочува со проблеми во водоснабдувањето поради недостиг на вода изграден е резервен систем за водоснабдување кој ќе се користи во периодите кога ќе се појави недостаток на вода од системот "Студенчица". Новиот систем се состои од довод на вода со дијаметар  $300 \text{ mm}$  од акумулацијата "Прилеп" и филтерница со капацитет од  $216 \text{ m}^3/\text{час}$ .

Градот Пробиштип во планскиот период ќе се снабдува од ХС "Злетовица". Во фаза на градба е дел од цевоводот кој оди во правец од предвидената брана кон филтерницата. Новиот цевовод од кој треба да се изведат уште  $4.200 \text{ m}$ . се приклучува на постоечкиот цевовод за водоснабдување на Пробиштип. Техничка документација за ХС "Злетовица" е во фаза на ревизија од страна на Јапонската влада која ја кредитира реализацијата.

Други зафати со кои ќе се подобри водоснабдувањето во населените места во Република Македонија превземени се во општините

- *Општина Подареш* - с. Подареш довод на вода за Карши Маале со должина од 800м
- *Општина Делчево* - водовод за с. Вирче со должина од 2,0к м
- *Општина Зајас* - с Грешница водовод во должина од 9,5км
- *Општина Штип* - реконструкција и проширување на мрежата за град Штип
- *Општина Стапавина* - водоснабдување на с. Зовик
- *Општина Росиуше* - водовод во с. Скудриње 6,5км
- *Општина Градско* - за с. Виничани изградба на главен довод 4,75км од Дворишкa Река.
- *Општина Делчево* - с. Вирче мрежа од 2,6км
- *Општина Добрушево* - довод на вода од 4,0 км за с. Радобор, Трап и Будаково
- *Општина Кратово* - водоводи за села во должина од 11,0км; проширување на водоводната мрежа за Кратово за 150м
- *Општина Виница* - реконструкција на мрежата за Виница во должина од 163м; водовод за с. Драгобраште 2,1км
- *Општина центар Жуѓа* - водовод за с. Коџацик во должина од 7,0км
- *Општина Цейчишиќе* - за с. Ѓермо мрежа во должина од 3,0 км
- *Општина Пехчево* - во тек е градба на цевовод за водоснабдување на Пехчево и околни населби со должина од 9,34 км од Жтачка река
- *Општина Облешево* - изграден е водовод во должина од 14км
- *Општина Витолиште* - водоснабдување на с. Чаниште и во тек е изградба на микроакумулација Студена вода
- *Општина Прилеп* - водовод за с. Волково со должина од 950м
- *Општина Пробиштиште* - во склоп на ХС "Злетовица" во тек е изградба на цевовод во правец од браната до филтерницата со вкупна должина од; водовод за с. Кундино, Марчинко и за Пробиштип
- *Општина Илинден* - во тек е изградба на мрежа во с.Текија и Дельадровце
- *Општина Арачиново* - во тек е градба на водовод за с. Арачиново

- *Општина Кривогаштани* - изграден е довод на вода за с. Боротино и за с. Воѓани
- *Општина Демир Хисар* - изграден е довод на вода до с. Стругово 2,6км

Водоснабдување на индустријата. За потребите на технолошкиот процес на РЕК "Битола" изграден е довод за техничка вода од ХС "Стрежево" со следните карактеристики: дијаметар на цевкиите од 700 и 800 мм., должина од 16.999 м. и проток од  $Q = 600$  л/сек. Зафаќањето на вода е од главниот канал на ХМС "Стрежево"

Иако капацитетот на новите изградени системи и проширувањето на постоечките системи не може да ги покрие целосно потребите за водоснабдување сепак допринесуваат во подобрување на квалитетот на живеење и обезбедување на квалитетно водоснабдување кое подразбира континуирано доведување на вода до потрошувачите во текот на целата година, со потребниот квалитет, количина и притисок.

#### *Одведување на отпадни води*

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е изградба на **канализациони системи** за прифаќање на отпадните води, нивно доведување до пречистителна станица и испуштање во најблискиот реципиент по доведување на квалитетот на вода до потребниот степен.

Изграденоста на канализационите системи во Републиката е на ниско ниво, само во 12 населени места покриеноста со канализациона мрежа е над 80%.

Запирање на трендот на влошување на квалитетот на површинските и подземните води и подобрување на нивниот квалитет до ниво на законски пропишаниот квалитет ќе се постигне со изградба на канализациони системи и уреди за пречистување на отпадните води. Со овие уреди ќе се опфатат 83% од комуналните отпадни води. Концепција е поголемите населени места да имаат локални пречистителни станици.

Индустриите кои ги испуштаат отпадните води од технолошкиот процес мора да имаат предтretман пред да бидат испуштени во градската мрежа. Најчесто третманот на индустриските отпадни води е несоодветен, само механички - со таложници, па потребно е изградба на соодветни пречистителни станици со посовремена технологија која дава ефикасни резултати.

#### *Одведување на отпадни води од населени места*

Во општина Куманово во тек на изградба на регионален колектор кој ќе ги зафаќа отпадните води од населбите Ржановце, Опае и Лопате со вкупна должина од 5.570 м. и дијаметар од 300, 400 и 600 мм. Колекторот се приклучува на канализационата мрежа на градот Куманово. Пречистителната станица е во фаза на изградба.

За заштита на природните водотеци од фекални отпадни води во градот Кочани е изведен магистрален колектор за фекални отпадни води од десната страна на р. Брегалница во должина од 10,5 км.

Во општина Велес во тек е изградба на регионален канализационен систем околу езерото "Младост": фекален колектор со заедничка пречистителна

станица, кој ќе ги зафаќа отпадните води од селата Мамутчево, Кумарино, Сујаклари и Отовица.

Во општина Миравци, за населбата Миравци изведен е колектор за фекална канализација во вкупна должина од 3.120 м. и пречистителна станица. Останува да се доизгради секундарната канализационата мрежа во населбата.

Изградените системи во изминатиот период ни одалеку не ги задоволува критериумите за подobar и поквалитетен живот на населението во Република Македонија. Во Републиката изграденоста на канализационите системи е на ниско ниво, посебно во селата каде се уште отпадните води се одведуваат во септички јами. Во идниот период треба да се посвети поголемо внимание на изградба на канализациони системи, со што ќе се допринесе во заштитата на животната средина, запирање на трендот на влошување на квалитетот на површинските и подземните води, а со тоа и на заштитата на сегашните и идните изворници наменети за водоснабдување.

#### *Наводнување на обработливи површини*

Со цел максимално да се искористи водата и да се намалат загубите потребна е ревитализација и модернизација на системите за наводнување и примена на нови техники за наводнување.

Изградбата на системите за наводнување и ревитализацијата се одвива со слабо темпо. Во 2004 год. биле планирани да се наводнуваат 38.541 ха обработливи површини, но наводнувани се само 23.160 ха. или 60% од предвиденото. Во општина Градско проширен е системот за наводнување за нови 18,6 ха. на локалитет Долно Чичево.

#### *Заштита од поплави и ерозија*

Заштитата на просторот од ерозија и поплави треба да се спроведува во рамките на целокупната заштита на животната средина со превземање на градежни и шумско - мелиоративни работи.

Во изминатиот период не се изведени зафати за регулации на реките и природните водотеци за заштита од негативните дејства од поплави и ерозија.

### **3.6. Сообраќајна инфраструктура**

Сообраќајната инфраструктура претставува технички систем со изразена просторна компонента. Најчесто се употребува кога треба да се даде претстава за развиеност на некој простор во смисла на неговата освоеност, односно достапност и поврзаност со истите системи од повисок ред.

Присутноста на сообраќајната инфраструктура и интензитетот со кој таа во него е застапена се смета за прва претпоставка на развојот во дадениот простор, па за Републиката претставува предмет на посебен интерес и континуирана грижа на заедницата. Ова особено во подрачјето на локалната мрежа на патишта и правци, особено во ридско-планинските и пограничните подрачја, а потоа и на патната мрежа од повисок ред, односно пошироко просторно, стопанско и сообраќајно значење.

Основата за планирање и развој на патната мрежа на Република Македонија се базира на одредбите за категоризација на патиштата, на

стратешки дефинираните меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгочината стратегија за развој.

Основните патни коридори и во иднина ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Република Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (TEM).

Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Република Македонија со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Воздушните патишта во Република Македонија се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 научички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Сегашните осум воздушни патишта над Република Македонија во наредниот период се очекува целосно да се преструктуираат во т.н. едносмерни движења со јасни разграничувања на долните и горните нивоа, при што да се воведат уште 2 до 3 воздушни патишта во западниот сектор и уште 1 до 2 во коридорот Исток-Запад. Прелетите над територијата на Република Македонија ќе се извршуваат, главно, преку едносмерни воздушни патишта, организирани и техничко-технолошки опремени и водени со сопствена обласна контрола.

Во рамките на пратење на реализација на Просторниот план на Република Македонија, извршена е анкета во општините според информативен лист кој ги содржи сите области застапени во Планот. Врз основа на анализа на добиените податоци може да се констатира следно:

- Во рамките на регионалната патна мрежа изградени се патишта во следните општини: Д.Капија (обиколница, 2,5 км. на површина од 60 ха.), Муртино (5,4 км), Пробиштип (0,79 км. на површина од 0,62 ха), Добрушево (1,1 ха), Старајина (1,0 км), Конче (7,7 ха), Зајас (2,1 ха) и Вевчани (1,1 ха);
- Во рамките на локалната патна мрежа изградени се патишта во следните општини: Кривогаштани (4,8 км. на површина од 2,3 ха), Арачиново (2,2 км), Косел (3,0 км), пробиштип (2,4 ха), Прилеп (3,2 км), Босилово (4,2 км), Василево(0,5 ха), Велес (2,1 км.; 0,6 ха), Кратово (1,0 км.; 2,0 ха), Добрушево (3,3 ха), Бrvеница (3,5 ха), Градско (1,0 км; 0,4 ха), Старајина (3,3 км), Конче (6,3 ха), Зајас (1,0 ха), Вевчани (2,5 ха) и Кочани (30,2 ха).

Во натамошен период се очекува остварување дефинираните плански поставки.

### 3.7. Енергетска инфраструктура и комуникации


Во изминатиот период од областа на енергетиката евидентирани се следните состојби и промени во просторот:

#### *Рудници за јаглен и термоелектрани*

Заради намалување на количините на лигнит од постојниот рудник Суводол наменети за ТЕЦ Битола, започнато е со отварање на површинскиот коп Брод-Гнеотино. Таков недостаток се јавува и во ТЕЦ Осломеј каде е заради целосна исцрпеност на рудникот Осломеј-Исток е отворен нов коп Осломеј-Запад. Со направените инвестиции во новите копови на јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј нивниот век на работење е продолжен за нередните дваесетина години.

#### **Биланс на јаглен од сопствено производство**

Рудник	Капацитет	ДТМ	2000		2010		2020	
			10 <sup>6</sup> т	KJ/кг	10 <sup>6</sup> т	TJ	10 <sup>6</sup> т	TJ
Суводол	6,50	7651	6,50	49731	2,50	19128	2,50	19128
Суводол ПЈС	4,00	7210	-	-	4,00	28840	4,00	28840
Брод-Гнеотино	2,00	8461	-	-	2,00	16922	2,00	16922
Живојно	2,30	8179	-	-	-	-	2,30	18812
Мариово	2,00	7893	-	-	-	-	2,00	15786
Осломеј	1,00	7314	1,00	7314	1,00	7314	-	-
Брик-Берово	0,12	8310	0,12	997	0,12	997	-	-
Пискупштина	0,10	10327	0,1	1033	0,1	1033	0,1	1033
Поповјани	1,00	4530	-	-	-	-	1,00	4530
Звегор-Стамир	0,12	8214	-	-	-	-	0,12	986
Неготино	2,50	8300	-	-	2,50	20750	2,50	20750
<b>Вкупно</b>					<b>59075</b>		<b>742545</b>	
								<b>126787</b>



Во овие биланси е влезена енергија предадена на потрошувачите и енергија за енергетски трансформации. Вкупната потрошувачка на јаглен до 2020 год. се предвидува да се зголеми за 2.33 пати (ПГСП 4.3%). Според Просторниот

План на Република Македонија се предвидуваше зголемувањето до 2020 год. да изнесува за 1.4 пати (ПГСП 1.3%).

Според вака направениот биланс во идниот период се планира поголемо учество на јагленот од сопствено производство како примарен извор на енергија. Со тоа се врши рационално ангажирање на домашните енергетски извори, оптимално се искористува расположивата енергија и се намалува увозната зависност.

Во период 2000-2010 год. потребно е да се активира ПСЈ Суводол, кој ќе работи во паралелна работа со Суводол и ќе обезбедува јаглен за ТЕ Битола. Во овој период се предвидува отварање на површинскиот коп Брод-Гнеотино.

Во период 2010-2020 год. ќе започнат подготовките за отварање на рудникот Мариово и рудникот Живојно. Со затварањето на рудникот Осломеј-Запад, снабдувањето на ТЕ Осломеј со јаглен ќе продолжи од рудникот Поповјани.

#### Термоелектрани:

	инсталirана снага MW	можно производство GWh/годишно	гориво
Постојни	1010	5241	
Можни нови:			
ТЕ-ТО Скопје	190	1100	земен гас
ГКЦ 1	235	1300	земен гас
ГКЦ 2	235	1300	земен гас
Вкупно	1670	8941	

Во билансот на вкупното производство на електрична енергија од термоелектрани до 2020 год. во однос на Просторниот план на Република Македонија зголемена е инсталираната снага за 7% додека можното годишно производство е зголемено за 1%.

Во период 2000-2010 год. ќе започне со работа гасната когенеративна ТЕ-ТО Скопје со производство на 190 MW електрична и 150 MW топлинска енергија.

Во период 2010-2020 год. ќе започне со производство на ел.енергија двете гасни електрани со комбиниран циклус. Електрани ќе имаат инсталирана моќност од 235 MW и можно годишно производство на 1300 GWh.

Со влегување во производство на гасните термоелектрани покрај јагленот како погонско гориво се воведува и земениот гас со што се намалуваат емитираните штетни материји и негативните последици врз животната средина. Истовременото производство на електрична и топлинска енергија ќе ја подобри енергетската ефикасност на термоелектраните и ќе придонесе кон ускладување на гасификацијата и топлификацијата.

#### Хидроелектрани

Во 2004 година синхронизирана е и пуштена во работа ХЕЦ Козјак. Ова е прва изградена електрана по 16 години во Република Македонија. Истата година,

со пробивање на опточно-преливниот тунел и темелниот испуст започна е првата фаза на реализација на градба на ХЕЦ Света Петка.

Изграден е нов цевковод од Стрежево до РЕК Битола, како и нова машинска хала на ХЕ Матка. Завршена е ревитализацијата на шесте големи хидроелектрани со што продолжен е нивниот работен век за наредните 20-30 години.

### **Хидроелектрани**

	Инсталирана снага	Можно производство	Корисен волумен на акумулација
	MW	GWh/годишно	$10^6 \text{ м}^3$
Постојни	514,3	1396	1148,80
Можни нови:			
Чебрен	333	840,3/785,6	555
Бошков Мост	70	126,7	0,86
Света Петка	36,4	66	1,10
Градец	54,6	252,4	43,0
Велес	93	300,6	64,0
Галиште	194	262	256
Луково Поле		102	38,0
Нови мали ХЕ	256,0	1190	
Вардарска долина	176,8	783,7	
Вкупно	1728,1	5265/5320	

Според податоците на А.Д.ЕСМ инсталираните снаги на можните нови хидроелектрани се поголеми за 7,5% додека можното годишно производство е поголемо за 20,3% во однос на Просторниот план на Република Македонија.

Во период од 2000-2010 год. покрај започнување со градба на ХЕ Света Петка, се предвидува започнување со градба на ХЕ Бошков Мост и неколку мали хидроелектрани со вкупна снага од 22 MW.

Во период од 2010-2020 год. ќе започнат со работа ХЕ Чебрен, ХЕ Галиште, електраните на Вардар: ХЕ Велес, ХЕ Градец и ХЕ Кукуречани како и неколку мали хидроелектрани со вкупна снага од 67 MW.


### ***Електрична енергија***

Јагленокопите-енергетски извори за работа на термоелектраните заради нивната се поголема исцрпеност придонесуваат кон тоа да сегашно производство на термоелектраните не можат да ги задоволат вкупните потребни од ел.енергија на потрошувачите. Заради ова од година во година се зголемува потребата од увоз на електрична енергија. Според податоци од А.Д.ЕСМ за период април 2005-мај 2006 година ќе биде увозена електрична енергија во износ од 2,33 GWh или двојно повеќе од мината година.


### **Сопствено производство на електрична енергија**

Електроенергетски објект	2000		2010		2020	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
Термоелектрани	1010	5159	1245	6291	1705	8224
ТЕ-ТО	-	-	190	1100	190	1100
Хидроелектрани	434	1170	634	1743	1393	3659
Вкупно		6329		9133		12983

### Инсталирана мокност на електро енергетски објекти (во MW)



### Производство на електрична енергија (во GWh)



Порастот на потрошувачката на електрична енергија во Македонија во изминатите години не беше следен со соодветно зголемување на производните капацитети. За периодот март 2004-март 2005 год. количината на увезена електрична енергија е еднаква на годишното производство на еден блок од термоелектраната во Битола.

### *Системи за пренос на електрична енергија*

Врската меѓу производствените капацитети и дистрибуциите се остварува преку високонапонската преносна мрежа и разводните трафостации. Преносната мрежа има должина од 1947,8 км а инсталрана мокност на трансформаторски станици изнесува 2828,5 MVA. Дистрибуцијата се врши преку 28 организациски единици а снабдувањето се врши на високо, средно и ниско напонско ниво.

Од преносната мрежа која што има големо значење во ел.енергетското повржување на Република Македонија со соседните системи, најзначајни се:

- 400 kV водот од ТС Дуброво до ТС Штип е изграден и во погон

- 400 kV водот Штип-Червена Могила (Република Бугарија) е во фаза на градба
- 400 kV ТС Скопје 5 е пуштена во работа од 2003 год.

За зајакнување на интерконективните врски со соседните електроенергетски системи со Просторниот План беа предвидени и врските Битола-Лерин (кон Грција) и Скопје5-Тирана (кон Албанија). Но според податоци од А.Д.МЕПСО се врши редефинирање на врската кон Албанија.

Со Физибилити студијата која што ја приготвува SEETEC-Канада а во која учествуваат и стручни лица од АД МЕПСО, за интер-конективниот 400 kV вод кој ги повржува Македонија и Албанија, предложени се два коридора: првиот кој минува преку Националниот парк Галичица и вториот кој минува низ Битолскиот, Ресенскиот, Охридскиот и Струшкиот регион сечејќи ја планината Јабланица во две варијанти. Во идниот период се очекува да се изработат стручни анализи од кои ќе произлезе трасата на овој вод која што ќе биде најповолна и со најмалку конфликтни точки во однос на постојните и планирани инфраструктурни и останатите системи. Со зајакнување на интерконективните врски ќе се зголеми размената на електрична енергија со соседните држави и ќе се подобри квалитетот и доверливоста во работата на електропреносната мрежа.

### *Нафтоворден систем*

Со изградба на нафтовородот Скопје-Солун во 2002 год. заради сигурноста на испораката и предвидливоста на цените создадени се услови за долготочно и стратешко планирање за снабдувањето со енергенси во Македонија кое веќе не е зависно од дневните или краткорочните турболенции на пазарот.

OKTA-Рафинерија за нафта е единствен производител на нафтени деривати во Македонија. Со преработка од околу 1 милион тони сурова нафта на годишно ниво, OKTA АД Скопје има водечка улога во продажба, снабдување и дистрибуција на нафтени деривати во Република Македонија и регионот.

Во 2004 година преработи 832980 тони сурова нафта од кои произведени се и на домашниот пазар продадени вкупно 403722 тони разни течни горива и 282685 тони мазут. Со тоа вкупната потрошувачка на нафтени деривати во Република Македонија е задоволена за 95% а само 5% се увозни.

Со изградбата на новата технолошка линија и дисулфуризаторот, Рафинеријата произведува еко дизел горива со мал процент на сулфур во својот состав кои се во можност да ги задоволат и најстрогите еколошки стандарди во европски и светски рамки.

### *Поштенски сообраќај*

Од доставениот годишен извештај на Ј.П. за Поштенски сообраќај "Македонска пошта"-Скопје произлегува дека заклучно со декември 2004 година во Македонија регистрирани се вкупно 318 поштенски единици. При тоа отворени се следните нови единици:

- во ЦРПС Скопје 1 отворени се:
  1. П.Е. Кондово, шалтерско-доставна пошта;
  2. П.Е. Сарај, шалтерска пошта;
  3. П.Е. МТВ е префрлена на Правен факултет;
  4. П.Е. Кванташки е префрлена на Скопски саем;

- 5. П.Е. Стара железничка е префрлена во "Нова Македонија";
- 6. П.Е. касарна Ѓ.Петров и П.Е. Црешово се затворени;
- 7. П.Е. Железара е опожарена и затворена.
- во ЦРПС Тетово отворени се нови единици:
  - 1. П.Е. Јажинце, шалтерско-доставна пошта;
  - 2. П.Е. Мала Речица, шалтерска пошта;
  - 3. П.Е. Нерашта, шалтерска пошта;
  - 4. П.Е. ЈЕИ Штулов универзитет, шалтерска пошта;
  - 5. во тек е отварање на поштенска единица во Слатина.
- во ЦРПС Струмица, отворена е П.Е. Касарна, шалтерска пошта.

Основните насоки на развојот на поштенскиот сообраќај се: отварање на разни организациони облици на нови поштенски единици, модернизација на целокупната поштенска мрежа за квалитетно и рационално обавување во технолошкиот процес. Со тоа значително ќе се подобри квалитетот во приемот, обработката, транспортот и доставата на поштенските пратки, ќе се зголеми продуктивноста, рентабилноста, економичноста и безбедноста во поштенскиот сообраќај.

Според доставените податоци во 2004 година бројот на жители што се опслужувани од една единица изнесува 6158 односно со една единица се опслужува површина од  $81 \text{ km}^2$ . Во исто време регистрирани се 515 шалтери или 3778 жители на еден шалтер. Со тоа планот за развој на поштенскиот сообраќај во 2004 год. во однос на вкупен број поштенски единици до 2020 год. е реализиран со 75%.

### *Телефонска мрежа*

АД "Македонски Телекомуникации" за своите корисници обезбедува широк опсег на услуги како што се: говорни услуги вклучувајќи услуги со додадена вредност, услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни телекомуникациони услуги, јавни говорници. Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената телекомуникациона мрежа со примена на најсовремени технологии.

PSTN/ISDN Мрежа - има хиерархиска структура организирана во следните нивоа:

- меѓународно ниво;
- секундарно или национално/транзитно ниво;
- примарно или локално ниво.

Меѓународното и национално/транзитното ниво се состои од три дигитални централи:

- Меѓународна централа Скопје;
- Меѓународна и транзитна централа Штип;
- Транзитна централа Скопје.

Комутационите системи кои се инсталирани на примарно ниво се дигитални. Целосната дигитализација на мрежата е постигната на крајот од 2003 год.

Бројот на примарните подрачја изнесува 23. Секое примарно подрачје има една дигитална централа и поголем број на оддалечени претплатнички степени.

Единствено во примарната област Скопје Центар лоцирани се две примарни централи.

Поврзувањето на комутациските системи на секундарно и примарно ниво се реализира со дигитални системи на пренос во најнова технологија, користејќи како медиум оптички кабли, а за дел од меѓународните врски се користи и земскиот сателитски центар.

**Број на инсталирани и активни тел.приклучоци во 2004 год.**

	PSTN	ISDN BRA	ISDN PRA	Вкупно тел.приклучоци	Густина на тел.прикл. на 100 жители
Инсталиран капацитет	714.102	17.504	669	732.275	36
Активен капацитет	583.776	13.691	449	597.916	29,45

Според овие податоци со планот за развој на телефонската мрежа до 2020 год. во 2004 год. бројот на телефонски претплатници е реализиран со 82%.

Со цел да се прошири опсегот на понудените услуги на корисниците, во текот на 2004 год. се инсталирани платформа за интелегентни мрежи и платформа за говорна пошта.

Мрежа за пренос на податоци (МАК ПАК) - се состои од 16 јазли лоцирани во поголемите градови во Република Македонија. Преку оваа мрежа на корисниците се нудат следните услуги:

- Dial-up X.28 пристап преку PSTN;
- Direct X.28 асинхрон пристап;
- Direct X.25 пристап;
- Frame Relay пристап.

Бројот на активни претплатници на МАКПАК мрежата е 1632.

IP мрежа е изградена на хиерархиска основа и се состои од магистрално (core), дистрибутивно и пристапно ниво. Мрежата се користи за обезбедување на повеќе видови на услуги како:

1. Услуги за пристап до Internet:
  - Dial up access;
  - Internet Leased Line Services;
  - High speed Internet-ADSL.
2. VNP,
3. WEB услуги,
4. Content oriented services,
5. Video Streaming.

Бројот на Интернет корисниците изнесува 68.798, а бројот на VPN корисници изнесува 290.

*Мрежна мобилна телефонија*

Водечка корисничка компанија за мобилна телефонија во Македонија е А.Д. МОБИМАК. Таа во своите секојдневни развојни активности врши:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,

- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.)
- сообраќајна и транспортна инфраструктура
- Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот;
- Усогласување на развојните планови на АДМобимак со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Во текот на 2004 год. изградени се 35 базни станици за покривање на населените места и 25 базни станици за рурални, индустриски и туристички локалитети. Бројот на мобилни претплатници изнесува 752462 со изградени 483 базни станици на 337 локации и 2624 примопредаватели. Ова обезбедува да бидат покриени со сигнал на мобилна територија 92% од територијата и 99% од населението на Република Македонија. Со планот за развој на мобилната телефонија во 2020 год. се планира 98% покриеност на територијата и 100% покриеност на жителите на Република Македонија.

Во Република Македонија како мобилен оператор работи и Космофон АД. До 2005 год. оваа корисничка компанија на разни локации во Република Македонија има поставено 230 базни станици и друг вид на антенски системи. Со тоа покриеноста на територијата со сигнал на Космофон е 90,82% а покриеноста на населението е 99,08%. Во поглед на понатамошниот развој на ова мрежа, Космофон АД има планови за зголемување на бројот на локациите во урбани и рурални средини.

### *Радио дифузен систем*

ЈП "Македонска радиодифузија" - Скопје е основана за развој, проектирање, изградба и одржување на радиодифузниот систем во Македонија. За таа цел таа има изградено ТВ/УКБ радиодифузни објекти на локации низ целата држава. До 2004 година изградени се вкупно 125 објекти на разни локации во 36 општини низ Република Македонија што преставува 52% од вкупниот број на ТВ/УКТ радиодифузни објекти предвидени за целосно оформување на радио и телевизиската мрежа до 2020 год.

## **3.8. Заштита на животната средина**

Концептот на заштита на животната средина утврден со Просторниот план на Република Македонија предвидува мерки за санација, ревитализација и превенција кои се одвиваат преку посебни програми и планови за заштита на водите, воздухот, почвата, шумите, биодиверзитетот, заштита од бучава, техничко-технолошки акциденти, управување со цврстиот отпад и др.

### *Воздух*

Од почетокот на 1950-тите години емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од загадувачи интензивно се зголеми како резултат на брзиот индустриски раст и зголемување на патниот сообраќај. Природните извори на аерозагадување какви што се вулканските ерупции, шумските пожари и ерозијата се помалку од 2% од вкупните емисии предизвикани од човечките активности.

Во денешно време воздухот кој го дишеме е се почесто загаден. Ова влијае врз здравјето на луѓето и врз деградацијата на животната средина.

Мониторингот на квалитетот на воздухот претставува суштинска задача во рамките на управувањето со животната средина и средство кое се употребува за да се подобри квалитетот на воздухот и животната средина.

Резултатите од мониторингот треба да бидат основа за идните одлуки во однос на подготвување на планови и превземање на конкретни акции, како и да се искористат за информирање на јавноста.

Мониторингот, во тој смисол, секогаш ќе биде средство, а никогаш цел сама за себе.

Во септември 2004 година е усвоен новиот Закон за квалитет на амбиентниот воздух.


Бидејќи сеуште нема донесено подзаконски акти за гранични вредности према ЕУ директивите, за споредување на податоците се користи член 4 од стариот Закон за заштита на воздухот од загадување сл.весник 20/74, така да сите податоците кои се добиваат се споредуваат со МДК, а за оние концентрации на загадувачки супстанци за кои според Законот нема МДК, се користат Директивите на ЕУ.

Загадувачки супстанци	Максимално дозволени концентрации	
	Поединечна	Среднодневна
Сулфур диоксид - SO <sub>2</sub>	500 µg/m <sup>3</sup>	150 µg/m <sup>3</sup>
Чад	150 µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup>
Азотен двооксид - NO <sub>2</sub>	85 µg/m <sup>3</sup>	85 µg/m <sup>3</sup>
Суспендирани честички во воздухот - SPM (ЕУ директива 80/779/EEC)		120 µg/m <sup>3</sup>
Озон - O <sub>3</sub> (ЕУ директива 92/72/EEC)		110 µg/m <sup>3</sup>
Јаглен моноксид - CO	3 mg/m <sup>3</sup>	1 mg/m <sup>3</sup>
Инертен прав		300 mg/m <sup>3</sup>
Олово		0.0007 mg/m <sup>3</sup>

Во склоп со процесот на хармонизација на нашите закони со европската регулатива, во Министерството се подготви новиот Закон за квалитет на воздух кој заедно со уште неколку клучни закони од областа на животната средина се во законска процедура за усвојување. Исто така подготвена е и Уредбата за гранични вредности на загадувачки супстанции во воздухот и прагови на алармирање, која е во скоп со ЕУ директивите и насекоро треба да влезе во законска процедура.

Во табелата што следи прикажани се средномесечните концентрации на SO<sub>2</sub> изразени во µg/m<sup>3</sup> добиени од автоматските мониторинг станици за квалитет на воздухот во Скопје, Кичево, Кочани, Куманово, Велес, Битола, Тетово и Лазарополе.

$\text{SO}_2 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Јан	Фев	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Карпош						6,98	6,15	8,794	11,681	18,937	48,172	39,343
Центар						7,584	7,442	9,537	10,281	15,601	34,839	33,056
Лисиче						8,997	12,388	12,754		11,131	24,702	27,179
Гази Баба						7,51	6,329	9,298	9,557			
Кичево	16,211	16,635	12,68	17,69	32,99	3,584	2,15	5,709	5,041	3,888	10,39	16,916
Кочани	9,079	10,754	12,181	5,241	5,113	4,036	11,412	9,347	8,133	7,42	9,205	11,816
Куманово	37,29	33,539	32,15	14,02	8,695	6,476			14,33	14,91	21,211	20,696
Велес 1						29,5	8,824	11,643			9,101	16,115
Велес 2						11,79	55,81	36,996	57,41	63,4	19,39	26,29
Битола 1						19,51	16,02	17,522	19,69	22,65	26,7	42,004
Битола 2						9,482	8,436	5,595	5,953	6,151	6,817	7,681
Тетово						30,33	8,12	7,002	13,3	8,074	16,13	21,433
Лазарополе						5,13	9,994	6,619	6,911	5,583	15,157	8,567



На графикот погоре се прикажани средномесечните концентрации на  $\text{SO}_2$  изразени во  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  добиени од автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух во Скопје.

### **Вода**

Република Македонија спаѓа во групата земји кои немаат доволно количество водни ресурси, а нивниот недостаток особено се чувствува во одредени периоди од годината. Проблемот кој е споменат како глобален претставува главна карактеристика на водните ресурси и во Република Македонија: нерамномерната распределба во време, простор и квалитет. Така, најголемите водни ресурси се распоредени во западните делови на земјата, додека источниот дел се соочува со постојан недостаток на вода, како количество воопшто и количество на соодветен квалитет на постојните ресурси за да се користат за снабдување со вода за пиење и наводнување. Недостатокот на вода во определени периоди од годината, особено во летните месеци, е присутен на целата територија на земјата.

Состојбата на квалитетот на водите во Република Македонија укажува на веќе нарушена природна рамнотежа во водитеците, како последица од загадувањето на реките со органски материји, тешки метали и одредени посебни загадувачи (пестициди, токсични и органски соединенија). Загадувањето е особено големо низводно од градовите, како резултат на испуштањето на непречистени комунални и индустриски отпадни води. Нивото на загаденост на делниците на водитеците кои минуваат низ помалку населени подрачја е нешто пониско.

Сето тоа наметнува потреба од редовно следење на квалитетот и квантитетот на водитеците во Република Македонија.

Согласно постојната законска регулатива:

- Според чл. 8 од **Законот за заштита и унапредување на животната средина** ("Сл. весник на РМ" бр. 51/00) Македонскиот информативен центар за животна средина се грижи во обезбедување и воспоставување на базата на податоци за состојбата и квалитетот на медиумите на животната средина;
- Условите и начинот на употреба и користење на водите, заштита на водите од исцрпување и загадување се регулира со **Закон за водите** ("Сл. весник на РМ" бр. 4/98);
- Со **Уредбата за класификација на водите** ("Сл. весник на РМ" бр. 18/99) се врши класификација на површинските води (водитеци, езера и акумулации) и според намената и степенот на чистота се распоредуваат во 5 класи;
- Со **Уредбата за категоризација на водитеците, езерата, акумулациите и подземните води** ("Сл. весник на РМ" бр. 18/99) природните и вештачките водитеци, делниците на водитеците, езерата, акумулациите и подземните води се делат на 5 категории;
- **ISO стандарди** - се користат при обработка на податоци за квалитет на отпадна вода од Алкалоид.

## *Oштад*

Секоја материја или предмет што човекот ги отфрла, има намера да ги отфрли или од него според закон се бара да ги отфрли, претставува **отпад**.

Отпадот се создава при екстракција на сировини, во процесот на преработка на сировините до полупроизводи или готови производи, при употреба на готовите производи или при било која друга активност на човекот.

Отпадот потекнува од рудниците и каменоломите, индустриската (фармацевтски компании, произведувачи на текстил, прехранбени комбинати итн.), производството на енергија, градежните зафати, земјоделските активности, медицинските установи (болници, амбуланти, лаборатории итн.), комерцијалните објекти (продавници, ресторани, хотели итн.) и од домаќинствата.

Во текот на изминатите неколку години, анализите на постоечкото законодавство во областа на отпадот, дефинирано со:

- Законот за отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 37/98),
- Законот за комунални дејности („Сл. Весник на РМ“ бр. 45/97, 23/99, 45/02, 16/04),

- Законот за одржување на јавната чистота, собирање и транспортирање на комунален цврст и технолошки отпад („Сл. Весник на РМ“ бр. 37/98),
- Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на РМ“ бр. 69/96, 13/99, 41/00, 96/00, 45/02)

покажаа низа слабости.

Отсъството на современ пристап при управувањето со отпадот, недостигот од прецизно дефинирани приоритети и хиерархија во управувањето со отпадот, несоодветната институционална поставеност која водеше до институционални преклопувања и судир на надлежностите помеѓу надлежните органи, како и непостоењето на подзаконски акти, во голема мера го направија постоечкото законодавство неспроведливо во пракса.

Од овие причини, во рамките на Проектот „Зајакнување на капацитетот на Министерството за животна средина и просторно планирање“ во 2004 год. беше поставена новата законска рамка за регулирање на прашањата од областа на отпадот со изготвување на **Законот за управување со отпад** („Службен весник на РМ“ бр. 68/04).

Главна карактеристика на Законот за управување со отпадот е целосната усогласеност со директивите на Европската Унија, земајќи ги предвид локалните прилики во РМ, со што се обезбедува современ пристап во управувањето со отпадот, согласно европските барања и стандарди.

Со донесување на подзаконските акти, националното законодавство во управувањето со отпадот ќе биде комплетирано и структурирано во согласност со законодавството на ЕУ.

Мониторингот или континуираното следење на управувањето со отпадот е основен предуслов за формирање релевантна база на податоци за состојбата со отпадот.

Законот за управување со отпад предвидува воспоставување на државна мрежа за мониторинг на отпадот, чии што цели се: обезбедување податоци за управувањето со отпадот и влијанијата на отпадот врз животната средина, откривање на негативните процеси и практики, предвидување на развојот, оценка на ефикасноста на преземените мерки за заштита и информирање на надлежните органи за секоја промена на состојбата, како и на креаторите на политики и јавноста.

Во рамките на Проектот „Зајакнување на капацитетот на Министерството за животна средина и просторно планирање“ (2002-2004 год.) беше изготвена Стратегија за мониторинг на отпадот како составен дел од Стратегијата на мониторинг животната средина. Стратегијата ги дефинира задачите и одговорностите при вршење на мониторингот на отпадот и дава насоки за воспоставување на системот за континуирано собирање на податоци за состојбата со отпадот.

### ***Бучава***

Бучавата како една од негативните последици врз животната средина е проблем кој е распространет во целиот свет и се јавува како резултат на

технолошкиот развој. Најчесто е предизвикана од сообраќајните средства и машини кои се користат во производните процеси.

Согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Р. Македонија и Европската Унија, Националната програма за приближување на националното законодавство кон европското законодавство и препораките од Извештајот за ревизија на состојбите во животната средина (ЕПР), Владата на Република Македонија во својата програма за работа донесе обврска за донесување на Закон за заштита од бучавата и соодветни подзаконски акти. Ова е една од обврските со која треба да се овозможи хармонизација на легислативата на Р. Македонија со легислативата на ЕУ. Министерството ја изготви првата нацрт Верзија на новиот Закон за животна средина кој е во целост усогласен со легислативата на ЕУ и претставува основа за донесување на подзаконска регулатива за бучава.

Овластени институции кои во моментов вршат мерење на нивоа на бучава во Р. Македонија се:

- Централна лабораторија за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, која врши само инцидентни мерења најчесто на барање на правни или физички лица.
- Републички завод за здравствена заштита при Министерството за здравство. Заводите за здравствена заштита во Скопје и Битола вршат проценка на штетното влијание на комуналната бучава над експонираното население.

Мерењата кои се вршени од страна на овластените институции наменети се за да може да се обезбеди непречено:

- Прибирање на податоци
- Систематизација на податоците
- Обработка на податоците
- Воспоставување на база на податоци, со можност за нивно користење
- Определување на таканаречени "црни точки"

Проблематиката во однос на штетната бучава која се емитира во животната средина во Република Македонија е регулирана со следната законска регулатива:

- Законот за спречување на штетната бучава ("Сл. Весник на СРМ" 21/84)


Овој Закон е донесен во 1984 година, не е доволно оперативен и применлив бидејќи не е во согласност со постојната регулатива на ЕУ.

Врз основа на овој Закон досега не се донесени подзаконски акти за регулирање на штетната бучава во зависност од различните извори на бучава како што се моторни возила, авиони, железнички сообраќај, градежни машини, апарати за домаќинство и други извори на бучава.

- Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава ("Сл. Весник на РМ" 64/93)

Оваа Одлука е донесена врз основа на Законот за прекршоците на јавниот ред и мир ("Сл. Весник на СРМ" 25/72, 29/83, 34/83, 51/88, 19/90 и "Сл. Весник на РМ" 26/93).

- Наредба за задолжително атестирање (хомологација) на моторни возила со најмалку четири тркала во поглед на бучава ("Сл. Весник на РМ" 16/97)



Врз основа на податоците добиени од извештајните единици и други извори, може да се согледаат реализираните активности во доменот на заштитата:

- *Општина Берово*: изградба на резервоар со филтер станица;
- *Општина Белчиште*: се гради фекална канализација со пречистителна станица, во тек е и реализација на пилот проект- Изградба на пилот санитарна депонија за цврст санитарен отпад и негов третман;
- *Општина Блатец*: изготвен проект за уредување на коритото на река Блатешница;
- *Општина Велес*: во изминатата година од областа за заштита на животната средина ја има реализирано: Изградба на колектор за пречистителна станица преку КАРДС Програма, с. Мамутчево, с. Кумарово, с. Сујаклари, с. Отовица, до испустот во езеро Младост. Изградба на парк кај железен мост. ЈНУ Земјоделски има изработено два проекта за заштита на животната средина во општината, и тоа: Можност за фиторемедијација на почвите во Велес и неговата околина и Влијание на биостимулатор врз степенот на контаминација со тешки метали кај градинарските култури одгледани на површини во околина на Велес;

- *Општина Вевчани*: изградено станица за механичко пречистување на отпадни води, како и комплетна техничка документација за времена депонија и нејзино реализације;
- *Општина Гостивар*: изградба во тек на пречистителна станица за пиење на вода со филтер станица и систем за пречистување на отпадните води;
- *Општина Гевгелија*: во тек е изградба на пречистителна станица, изработена е физибилити студија за регионална санитарна депонија;
- *Општина Делчево*: собирање на отпадно фекални води во населбата Звегорска река; изготвена е документација за изградба на фабрика за преработка на комунален цврст одпад; во изградба е канализациска мрежа со пречистителна станица и јама за изумрени животни; ДПТУ Фридер ДОО, има изградено пречистителна станица за отпадни води за погонот за млечни производи **ФРИДЕР**;
- *Општина Кавадарци*: прифаќање на поројни води од локалитетот Домовица и нивно спроведување до реката Луда Мара-втор крак;
- *Општина Карбинци*: во тек е изградба на канализациска мрежа со пречистителна станица за с. Таринци и Карбинци, изработени се главни проекти за пречистување на отпадни води од домаќинствата во населените места кои гравитираат кон река Брегалница и проект за централна депонија за комунален цврст одпад во Карбинци;
- *Општина Крива Паланка*: изградба на пречистителна станица во манастирскиот комплекс Св. Јоаким Осоговски, во тек. Реализација на проект Снадбување со вода од Станечка река; изработени проекти за прочистителни станици за Спортско - рекреативниот центар, за отпадни води од градот Крива Паланка и село Конопница. Направена е санација на комуналната депонија. Изработени се: комплет Техничка документација за градска гасификациона мрежа за Крива Паланка; проект за обнова и дограмба на хидрантска мрежа во градот; техничка документација и изведба на рибни патеки и проодност на рибите во Дурачка и Крива река;
- *Општина Кочани*: уредување на градската депонија во Тупаноец, Бели Кочани; хортикултурно уредување на споменикот на слободата; проект- студија Еколошка санација и енергетска рационализација на геотермалниот систем во Кочани;
- *Општина Кондово*: има изградено пречистителни станици за отпадни води во Радуша-Рашче;
- *Општина Кисела Вода*: чистење и уредување на просторот околу спортскиот центар Дупки;

- *Општина Кондово:* МЗ Бохула: изработен е Проект за изградба на мал систем за наводнување во с.Бохула и пречистителна станица за вода за пиење и изградба на филтер станица;
- *Општина Кратово:* се вршат активности за поврзување на двета филтри и поврзување со постојната водоводна мрежа, изградба на коагулат (таложник) и резервоар на вода. Во фаза на реализација се проектите за регулација на Кратовска река, развој на одржливо земјоделие и производство на здрава храна, пошумување и биотехнологии. Едукација на фармерите за заштита на земјоделските култури и намалување на пестициди;
- *Општина Лозово:* Изработена техничка документација за пречистителна станица за отпадни води;
- *Општина Жуѓа:* собирање на отпадни фекални води;
- *Општина Зелениково:* изработен проект за пречистителна станица во Зелениково;
- *Општина Миравци:* Има изработено комплетна документација за дооформување на канализиската мрежа со пречистителна станица во Миравци; се вршат подготвки за реализација на овој проект;
- *Општина Охрид:* чистење и одржување на Охридското езеро, одстранување на градежен шут од плажите на Охридско езеро;
- *Општина Прилеп:* чистење на отпад од Дабнички канал и од река Оревоечка; пречистителна станица има во самиот технолошки процес на фирмата Еурокомпозит-галванација, а во тек е и изведба на филтри во оците на истата фирма за прочистување на воздухот;
- *Општина Радовиш:* во тек е изградба на фекален колектор-Радовишка река; изготвена е документација за пречистителна станица на Чачкова Река. Има уредена депонија и изработена физибилити студија за управување со цврст одпад;
- *Општина Ресен:* има изградено колекторски систем Јанковец-Ресен-Сирхан, пречистителни станици за отпадни води на Езерани и во туристичките населби Крани и Отешево; санирање на делот на брегот на Преспанско езеро; има уредена депонија за цвст одпад; изготвен е проектот Преспа-парк;
- *Општина Росоман:* оградување на санитарна општинска депонија Тенекицица;
- *Општина Стап Дојран:* чистење и уредување на крајбрежниот појас на Дојранско езеро;
- *Општина Тетово:* изработен главен проект за пречистителна станица за отпадни води во Тетекс АД Тетово; Здружение на

граѓани "Албатроси" од Тетово: Проект -Пошумување на Попова Шапка; Здружение на граѓани - Центар за развој на малото стопанство и екологија ИДЕАЛ - Тетово: Проект: Мотивација и едукација на граѓаните за еколошко зачувување и пошумување; Проект: Уредување на речно корито во с. Шипковица - од Еколошко друштво ЈЕТА;

- *Општина Чучер Санево: Мирковци* - Одржливо управување со цврст одпад во Мирковци;
- *Општина Штип*: во изминатата година ги има превземено следниве активности за реализирање на ПП на Македонија: Подобрување на филтер станицата и пумпни станици на локалитетот Фортуна, Подобрување на извори и резервоари, чистење и санирање и уредување на депонија во месноста Крст, изградба на нова депонија во месноста Трештена скала и е отпочнато со депонирање на сметот од градот со што е решено загадувањето на населбите Железничка, Пребег и Ново Село.

Во анализираниот период, реализирани се и следниве проекти од областа на заштита на животната средина во рамките на активностите на НВО, други здруженија и институции во општините:

- "Немаме резервна планета" - од Здружение на граѓани од Битола.
- Уредување на речно корито во с. Шипковица - од Еколошко друштво ЈЕТА.
- ЈЗО Клинички Центар Скопје - Студија за "Елиминирање на загадувањето на кругот на медицинскиот центар од штетна емисија на продукти на согорување".
- МЗ с. Дороште, расчистување на терен од дива депонија.
- Регионален центар за развој на Малешевијата, Проект "Почетна полска инфраструктура".

### **3.9. Защита на природното наследство**

Во Република Македонија, заштитата на природното наследство се заснова непосредно на Уставот на Република Македонија, на Законот за заштита на природата (Сл.весник бр.67/04), Законот за животната средина (Сл.весник бр.53/05) и на законите и другите прописи што ја регулираат заштитата на природното наследство.

Законот за заштита на природата е основен закон во остварувањето на дејноста заштита на природата преку заштита на биолошка и пределска разновидност и заштита на природно наследство.

Во овој Закон се дефинирани поимите: биолошка разновидност, пределска разновидност, предел и природно наследство. Определено е што тие претставуваат, целта на заштитата, правата и должностите на имателите на заштитени подрачја, регистрирање и јавно одбележување на природното наследство, организација и заштита на биолошка разновидност, заштитени подрачја, заштита на пределот, минерали и фосили, евидентија на природното

наследство, стручните звања во областа на заштитата на природното наследство и казнените одредби.

Природното наследство се става под заштита според одредбите на законот, без оглед на тоа дали се општествена сопственост или сопственост на граѓани, здруженија на граѓани, општествено-политички организации и граѓанско-правни лица и дали се регистрирани.

Според степенот на досегашната истраженост и стручно-научните сознанија, во Експертскиот елаборатот за заштита на природното наследство, изгoten за потребите на Просторниот план на Република Македонија, се регистрирани 265 локалитети кои според своите карактеристики и природни вредности ќе се стават под соодветен режим на заштита.

Преку различни степени на заштита до 2020 год. ќе бидат заштитени следните категории на објекти: 5 националени паркови (со вкупна површина од 188.196 ха), 8 строги природни резервати (13.682 ха), 38 научно-истражувачки природни резервати (11.836 ха), 6 предели со посебни природни карактеристики (13.966 ха), 1 карактеристичен пејзаж (200 ха), 26 посебни природни резервати (5.155 ха), 14 одделни растителни и животински видови (2645 ха) и 167 споменици на природата (62.886 ха).

Вкупната површина која ја сочинуваат споменатите подрачја и објекти изнесува 298.566 ха. или 11,6% од територијата на Републиката или зголемување за 4,4% во однос на сегашната состојба.

Од утврдените простори и објекти за заштита, посебна предност се дава на националните паркови, особено на предложените за прогласување, Шар Планина и Јакупица, со оглед на специфичноста на природните вредности и значењето што тие го имаат за регионите во кои се наоѓаат. Вкупната површина под национални паркови во 2020 год. ќе изнесува 188.196 ха, односно зголемување од сегашните 108.338 ха за 79.858 ха нови површини.

Категоризацијата на природното богатство во Просторниот план на Република Македонија е според стариот закон за заштита на природните реткости (Сл. весник на СРМ бр. 41/73):

*Природни резервации* (строги природни резервати, научно-истражувачки природни резервати, предели со посебни природни карактеристики, карактеристични пејзажи и посебни природни резервати) се категорија на природни објекти кои по своето значење и површина се од посебен интерес во заштитата на одредени природни појави, процеси и објекти. За заштита се предложени вкупно 106 локалитети од кои се заштитени 30 објекти, а само два се прогласени како строги природни резервати (Езерани на површина од 2080 ха и Тиквешко Езеро на површина од 10.000 ха).

*Споменици* претставуваат најбројна група со вкупно 163 објекти кои ќе бидат ставени под заштита до 2020 год. Меѓу нив се разликуваат неколку подгрупи на споменици, и тоа: геолошко-палеонтолошки или минералошко-петрографски, геоморфолошки, хидролошки, ботанички, дендролошки и зоолоки. Досега се заштитени 44 објекти како споменици на природата. Тие се распространети низ целата територија на Републиката.

Посебно внимание при заштитата на природните рекости треба да се обрне на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегне или да се надминат судирите и колизиите со

инкотабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- оптимална заштита на производните природни потенцијали и унапредување на природните блага;
- зачувување на доминантните карактеристики на постојната состојба;
- рационална изградба на инфраструктурата;
- концентрација и ограничување на изградбата;
- оптимална изградба на рекреативната инфраструктура;
- правилен избор на соодветна локација.

Посебна задача во наредниот период претставува продолжувањето на инвентаризацијата и проучувањето на заштитените и загрозените видови флора и фауна во рамките на трајниот програм на заштита на генофондот и работата на Црвената книга на Македонија. Во планираниот развој на информативниот систем на Републиката, се предлага да се вклучи и информативниот систем за заштита на природата.

*Плански постапки за заштита на природните ресурси предложени во Посторниот план на Република Македонија:*

- Утврдување на границите и означување на сите објекти прогласени и предложени за прогласување како природно наследство;
- Забрана за вршење на стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или просторениот план за подрачје со специјална намена;
- Во подрачјата и зоните со строга заштита дозволени се само научно-истражувачки активности;
- Во просторите со карактер на природно наследство дозволено е користење на растителни и животински видови само во санитарно-здравствени цели;
- На подрачјата кои се предложени за заштита како природно наследство, изградбата и уредувањето до прогласувањето на истите мора да се врши согласно претходно направената валоризација на природните вредности и влијанијата врз животната средина;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Востоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Востоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето за заштита на пограничните простори со природни вредности (паркови и резервати).

*Евидениирани промени во простиорот на Република од донесување на Простиорниот план до крајот на декември 2004 год.*

По основ на новиот Закон за заштита на природата (Сл. весник на Република Македонија бр.67/04) во чл.66 направена е нова категоризација на заштитени подрачја:

- *Сирог природен резерват*, подрачје кое поради своите значајни или карактеристични екосистеми, геолошки или физичко-географски карактеристики или видови, како и изворно сочувана дивина, стекнува статус на природно наследство, првенствено заради спроведување на научни истражувања или мониторинг на заштита.
- *Национален парк*, пространо претежно неизменето подрачје на копно или вода со особени повеќекратни природни вредности, кое опфаќа еден или повеќе сочувани или незначително изменети екосистеми, а првенствено е наменет за зачувување на изворното, природно и духовно богатство. Тој има научна-истражувачка, воспитно-образовна и туристичко-рекреативна намена.
- *Сименик на природата* е дел од природата со една или повеќе природни карактеристики и специфични загрозени или ретки обележја, свойства или форми и има посебна научна, културна, воспитно-образовна, духовна, естетска или туристичка вредност и функција.
- *Парк на природата*, подрачје кое поседува еден или повеќе изворни, ретки и карактеристични компоненти на природата (растителни, габни и животински видови и заедници, рельефни форми, хидролошки вредности и др.).
- *Заштитен предел* е подрачје каде што интеракцијата на лубето со природата во текот на времето создала предел со особени карактеристики и естетско, еколошко, културно-историско или етнографско значење, карактеристични само за тоа подрачје, кое притоа поседува значително висока биолошка разновидност.
- *Повеќенаменско подрачје* е подрачје кое се распространува на релативно голема територија на копно или вода, кое е богато со води, шуми или ливади и може да биде искористено за лов, риболов или туризам, или за размножување на диви животни.

Согласно чл. 187 од новиот Закон за заштита на природата потребно е да се изработи нова Ревалоризација на заштитените подрачја и да се изработат нови акти за прогласување.

Промените во просторот од аспект на природното наследство добиени од извештајните единици се презентирани согласно стариот Закон за природни реткости кој беше важечки во анализираниот период:

*Нови предложени природни резервати:*

- *Очиштина Демир Кајија*: природен резерват (на флора и фауна) како природна реткост во локалитетот Дошница, во с. Конопиште (предлог за заштита).

*Природни резервацији кои го промениле стапајусој од предлог за заштита во заштитен природен резерв:*

- *Општина Ранковце:* Плоче-Литотелми, заштитен природен резерват со цел заштита на реликтен вид на вилинско ракче (*Tanymalis stagnalis*), којшто претставува единствена балканска популација од овој вид. Според Европската црвена листа на инвертебратни претставители за слатководни екосистеми, видот е сместен во категоријата на загрозени видови.
- *Општина Прилеп:* заштитен природен резерват Локви - с. Големо Коњари, заради заштита на ендемичен вид на вилинско ракче (*Chirocephalus pelagonicus*) кое според Европската црвена листа на инвертебратни претставители за слатководни екосистеми е вклучено во категоријата на загрозени видови. Се среќаваат и други ретки видови: *Imnadia yeuyetta*, *Tanimastix motasi* и др.

*Природни реткости кои имаат сменето стапајусој од предлог за заштита во заштитена природна реткост:*

- *Општина Конче:* заштитена природна реткост, флористички локалитет "Мајдан" како споменик на природата кај с. Мајдан, Кожуф, на кој се развиваат ендемичните растенија алшарска темјанушка (*Viola alchariensis Beck.*) и арсенска темјанушка (*Viola arsenika Beck.*).
- *Општина Неготино:* заштитена природна реткост, флористички локалитет "Орлово Брдо" како споменик на природата заради значајното флористичко богатство со ендемични и ретки растенија.

### **3.10. Заштита на културно-историското наследство**

Со планирањето на заштитата на недвижното културно наследство во просторните и урбанистичките планови се утврдува долгочната политика на просторниот развој на државата и локалната самоуправа во оваа област.

Според службената евиденција, која се води во републичката организација надлежна за заштита на културното наследство и нејзините подрачни единици, во Република Македонија се регистрирани и евидентирани 11.200 недвижни споменици на културата.

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05), во урбанистичките планови се утврдуваат плански мерки за заштита на градителското наследство.

Режимот на заштита на недвижното културно наследство, произлегува од одредбите на Законот за заштита на културното наследство, (Сл.весник на РМ бр. 20/04), според кои надлежниот државен орган или организација со решение за утврдување својство споменик на културата пропишува режим и мерки за заштита.

## *Плански јосоставки за заштита на културното наследство предложени во Просекторниот план на Република Македонија*

Планирањето на организацијата, уредувањето и користењето на просторот и изградбата на градовите и населените места и другите простори предвидени за станбена и друга комплексна изградба, што е основната функција на просторните и урбанистичките планови, треба да содржи просторен аспект на заштитата на недвижното културно наследство, во активна, позитивна и афирмативна смисла.

Тоа значи дека недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и урбанистичките планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационото ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Тоа значи обврска информационо-документациската основа на планот да содржи анализа и документација за постојната состојба и валоризација на недвижното културно наследство во рамките на планерскиот опфат, што претставува основа за неговата класификација, категоризација и утврдување на режимот на заштита.

Документацијата за недвижното културно наследство содржи особено:

- инвентаризација на недвижните културни добра;
- класификација на културното наследство;
- категоризација на културното наследство;
- состојба со загрозеност и причините за загрозеноста на културните добра;
- насоки за утврдување на режимот на заштита, со посебни услови во согласност со Конвенцијата за заштита на културните добра во случај на вооружен судир;
- насоки за плански третман и мерки за заштита на културните добра.

Податоците за состојбите, инвентаризацијата со класификацијата, валоризацијата со категоризацијата и насоките за режимот на заштитата на недвижното културно наследство, ги обезбедуваат надлежните стручни организации за заштита, во согласност со критериумите за вреднување утврдени со пропис, а доколку тие не се пропишани, врз основа на општоприфатените научни критериуми (научна валоризација).

Документацијата на недвижното културно наследство содржи особено и: општествено-економски и културно-историски услови за развојот на подрачјето за кое се изработува планот; попис на културните добра, во кој посебно се наведува утврдената категоризација и режимот на заштита на прогласените и предложените за прогласување културни добра (спомениците на културата); загрозеност и причини за загрозеност на културните добра.

Концептот на организација на просторната или урбаната агломерација, содржана во нацртот и предлогот на просторниот или урбанистичкиот план, од аспект на заштита на недвижното културно наследство треба да определи и утврди:

- зони за заштита на културни предели, споменични целини и поединечни споменици, со диференциран режим на заштита;

- контактни зони (критичен периметар) за поединечни споменици, со кои се утврдува односот помеѓу старото и новото, со специфични услови за градба во одделни подзони;
- вградување на режимот за заштита, значаен за просторното планирање, уредување и користење на просторот според соодветна заштитно-конзерваторска основа за културно наследство
- усогласување на јавниот интерес за заштита на културното наследство и за одржливиот економски и социјален развој.
- предлог за ревитализација на најзначајните споменички целини и споменички објекти, со предлози за нивното наменско користење и вклопување во просторната организација;
- резервирани зони за идни археолошки истражувања.
- Во просторниот и урбанистичкиот план, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат: плански мерки за нивната заштита, како и насоки за определување на режимот на заштита на одделни културни добра и нивните целини.

*Евиденциирани промени во просторијата на Република од донесување на Проспорниот план до крајот на декември 2004 год.*

Промените настанати во анализираниот период, главно се однесуваат на дополнување на Инвентарот на регистрираните недвижни споменици на културата по општини и видови.

Според податоците на ИНДОК центарот и НУ-Републички завод за заштита на спомениците на културата-Скопје (имињата на институциите се според стариот Закон за заштита на спомениците на културата, Сл. весник на РМ бр. 51/05), во анализираниот период се прогласени 96 нови споменици на културата, а 17 споменици го изгубиле својството споменик на културата. Во фаза на изготвување на елаборати за валоризација се наоѓаат две урбани целини: Стара чаршија во Кичево и Стара чаршија во Крушево.

Податоците од горе наведените институции како и оние добиени од годишните извештаи за спроведување на Просторниот план на Република Македонија се презентирани по општини:

*Добивање на својството споменик на културата:*

- Општина Берово
  1. Куќа на ул. М. Тито бр.127
- Општина Битола
  1. Куќа на ул. Стеријо Георгиев бр.40;
  2. Куќа на Драгица, Мирка и Јанакиевски Живко и Владимир;
  3. Куќа на бул. 1-ви Мај, бр.126 и 126а;
  4. Куќа на ул. Солунска, 268;
  5. Куќа на бул. 1-ви Мај, бр.53;
  6. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.111;
  7. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.82;

8. Стопански објект-магазин, деловен објект, на ул. 27 Март и ул. Д. Радосављевиќ бр.4 ;
9. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.99;
10. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.97;
11. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.84-а;
12. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.88;
13. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.103;
14. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.105;
15. Куќа на ул. Маршал Тито, бр.109;
16. Куќа на ул. Добривое Радосављевиќ, бр.6;
17. Станбен објект на ул. Маршал Тито, бр.67;
18. Станбен објект на ул. Маршал Тито, бр.90;
19. Станбен објект на ул. Маршал Тито, бр.61;
20. Станбен објект на ул. Маршал Тито, бр.45;
21. Станбен објект на ул. Маршал Тито бр.6;
22. Станбен објект на ул. Рузвелтова, бр.26;
23. Станбен објект на ул. Рузвелтова, бр.7;
24. Станбен објект на ул. Рузвелтова, бр.24;
25. Станбен објект на ул. С. Лумбарко, бр.3.

– *Општина Валандово*

1. Архитектонски локалитет "Стакина чешма".

– *Општина Василево*

с. Трибичино

1. Црква Св. Петка.

– *Општина Велес*

1. Црква Св. Пантелејмон;
2. Куќа на ул. 9 Ноември бр.54.

– *Општина Вранешница*

с. Вранешница

1. Црква Св. Илија;
2. Црква Св. Ѓорѓи.

– *Општина Гевгелија*

1. Амам (Турски амам);
2. Железничка станица, ул. Борис Кидрич;
3. Музеј Митко Зафирков, бул. Маршал Тито, бр.26;
4. Објект (куќа) на ул. Маршал Тито, бр.170;
5. Андреев конак на ул. Д. Влахов, бр.6;
6. Библиотека на ул. Маршал Тито, бр.69;
7. Камгов конак на ул. Д. Влахов, бр.5;
8. Објект - Седиште на општината на ул. "Д. Влахов" бр.4;
9. Вила Тина на ул. М. Тито, бр.13;
10. Стара чаршија.

с. Прдејци

1. Архитектонски локалитет "Бистерна";

2. Архитектонски локалитет "Ветка Црква".
- *Општина Делчево*
  - с. Драмче
    1. Црква Св.Ахангел Михаил.
  - с. Селник
    1. Црква Св.Петка.
- *Општина Демир Капија*
  1. Автоматки млин- Пиперана;
  2. Хидроцентрала "Дошница";
  3. Стопанска целина "Винарска Визба".
- *Општина Демир Хисар*
  - с. Смилево
    1. Историска целина, *Меморијален музеј* - Смилевски конгрес.
- *Општина Долнени*
  - с. Небрегово
    1. Спомен дом на Блаже Конески.
- *Општина Карбинци*
  - с. Радање
    1. Махмуд Ага Џамија.
- *Општина Кичево*
  - с. Лазаровци
    1. Црква Св. Ѓорѓи.
- *Општина Клечовце*
  - с. Орах
    1. Црква Св.Никола / Св. Ѓорѓи.
  - с. Стрезовце
    1. Црква Св.Никола.
- *Општина Кратово*
  1. Куќа на ул. К. Харалампиев, бр.1, стара;
  2. Куќа на ул. Јосиф Даскалов, бр.5, стара;
  3. Куќа на ул. Јосиф Даскалов, бр.56, стара;
  4. Куќа на ул. Јосиф Даскалов, бр.80, стара;
  5. Куќа - црковен имот на ул. Јосиф Даскалов, бр.61, стара;
  6. Куќа на ул. Џрн Врв, бр.59, стара;
  7. Куќа на ул. Планинска, бр.17, стара;
  8. Куќа на ул. Планинска, бр.48, стара.
  9. Куќа на ул. Глигор Пазавански, бр.17, стара;
  10. Куќа на ул. Глигор Пазавански, бр.22, стара;
  11. Куќа на ул. Ѓуро Салај, бр.4, реконструирана;
  12. Ајдучка чаршија;

13. Стар Ан;
14. Црква Св. Јован Претеча.

– *Општина Крушево*

1. Куќа на ул. Коча Миленку, бр.29;
  2. Куќа на ул. 8-ми Септември, бр.23;
  3. Куќа на ул. Нико Доага, бр.66;
  4. Куќа на ул. Благој Целев, бр.25;
  5. Куќа на ул. Коча Миленку, бр.29;
  6. Куќа на ул. Коча Миленку бр. 15;
  7. Куќа на ул. Мише Ефтим бр.20;
  8. Куќа на ул. Коча Миленку бр. 22.
- с. Белушино
1. Црква Св. Никола.

– *Општина Куманово*

1. Татар Синан Бег Цамија.

– *Општина Лозово*

- с. Гузумелци
1. Црква Св. Ѓорѓи.

– *Општина Македонски Брод*

- с. Ореовец
1. Црква Св. Архангел Гаврил
- с. Требино
1. Црква Св.Богородица;
  2. Црква Св. Димитрија.

– *Општина Миравци*

- с. Смоквица
1. Црква Св. Димитрие;
  2. Арх. лок. Агова чешма / Ветка Црква.

с. Миравци

    1. Арх. лок. Градишор / Мрамор.

– *Општина Ново Село*

1. Стопанска целина, воденица за обработка на ориз.

– *Општина Оризари*

- с. Костињ дол
1. Стопанска целина, стопански објекти и воден погон.

– *Општина Пласница*

- с. Пласница
1. Црква Св. Никола.

– *Општина Радовиш*

1. Турбе, Друштво на ликовни уметници на Радовиш.
- *Општина Ресен*
  - с. Грнчари
    1. Црква Св. Илија.
  - с. Брајчино
    1. Црква Св. Петка.
- *Општина Росомина*
  - с. Гари
    1. Рурална целина ГАРИ.
- *Општина Самоков*
  - с. Бенче
    1. Црква Св. Ахангел Михаил.
- *Општина Сојошница*
  - с. Железнец
    1. Рурална целина с. Железнец.
- *Општина Старо Нагоричане*
  - с. Челопек
    1. Црква Св. Троица.
  - с. Жегљане
    1. Црква Св. Ѓорѓија.
- *Општина Тетово*
  1. Куќа на ул. Радован Џоник бр. 44.

*Губење на својство на споменик на културата:*


- *Општина Битола*
  1. Објект на Народниот театар, ул. Маршал Тито, бришење својство на споменик на културата.
- *Општина Велес*
  1. Кумсал џамија (избришана).
- *Општина Кратово*
  1. Куќа на ул. Скопје, бр. 13, нова (избришана);
  2. Куќа на ул. Тошо Куковски, бр. 1, срушена (избришана)
  3. Куќа на ул. К. Харалампиев, бр. 2, реконструирана (избришана);
  4. Куќа на ул. Јосиф Даскалов, бр. 64, нова(избришана);
  5. Куќа на ул. Планинска, бр. 6, реконструирана (избришана);
  6. Куќа на ул. Јосиф Даскалов, бр. 74, нова;
  7. Куќа на ул. Планинска, бр. 48 нова (избришана);
  8. Куќа на ул. Планинска, бр. 4 нова (избришана);
  9. Куќа на ул. Гоце Делчев, бр. 85, нова (избришана);

10. Куќа на ул. Белградска, бр. 1, нова (избришана);
11. Куќа на ул. Христијан Тодоровски Карпош, бр. 4, стара (избришана);
12. Солун Муратова џамија ул. Планинска, бр. 48, (бришана);
13. Куќа на ул. Страхијл Досев бр. 2 нова (бришана);
14. Куќа на ул. Јосиф Даскалов бр 67 - нова(бришана).

– *Општина Куманово*

1. Амам - Стара бања, (избришана).

**Објекти и локалитети кои добиле, односно изгубиле својство на споменик на културата**



*Конзерваторски работи превземени во 2004 г. за заштита на споменициите на културата*

Во текот на анализираниот период превземени се конзерваторски интервенции, согласно посебна програма за ревалоризација на 100 споменици, во надлежност на Националниот конзерваторски центар. Во рамките на тие конзерваторски работи се реализирани интервенции на 23 споменици и превентивна заштита на 5 споменици на културата:

*Подрачје од научен интерес:*

– Археолошкиот локалитет Стоби, Градско:

1. Via Sacra, Forum, Domus Fulonoca, конзервација
2. Базилика Extra muros, конзервација
3. Епископска базилика, конзервација
4. Коцкарница, конзервација
5. Теодосијанска палата, конзервација

6. Палата на Перистерија, конзервација
7. Епископската, конзервација

*Поединечни (архитектонски) споменици:*

- Куќата на ул. Манчу Матак 34, Крушево, превентивна заштита;
- Куќата на ул. Партизанска 6, Крушево, превентивна заштита;
- Сарај на Нијази бег, Ресен, уредување на ентериерот и санација на покривот.

*Историски и меморијални подрачја:*

- Прва партизанска печатница "Гоце Делчев", с. Битуше, Ростуше, конзервација;
- Спомен костурница на паднатите борци од НОВ, Кичево, конзервација;
- Спомен костурница на паднатите борци од НОВ, Велес, конзервација
- Спомен костурница на паднатите борци од НОВ, Кочани, конзервација;
- Меморијален музеј Смилево, Смилево, Демир Хисар, во изградба.
- Меморијален центар АСНОМ, Пелинце, Старо Нагоричане, ново изграден.

Во рамките на своите програмски активности и одобрени финансиски средства од Министерство за култура, Управата за заштита на културното наследство и Националниот конзерваторски центар, редовно вршат планирани увиди и увиди по барање на сопствениците на спомениците на културата, со цел следење на состојбата на спомениците на културата и давање на стручна помош на сопствениците.

#### **4. АНЕКС НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2004 ГОДИНА**

Изработката на Анекс на Годишниот извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија во 2004 се должи на дополнителното доставување на податоци за состојбите и промените во просторот од страна на Министерството за транспорт и врски како извештајна единица.

Дополнителните информации за состојбите и промените во просторот се однесуваат на следните области:

1. Користење на земјиште (Точка 3, потточка 3.1.)
2. Систем на населби (Точка 3, потточка 3.2.)
3. Објекти од општествен стандард (Точка 3, потточка 3.3.)
4. Водостопанска инфраструктура (Точка 3, потточка 3.5.)
5. Сообраќајна инфраструктура (Точка 3, потточка 3.6.)
6. Енергетска инфраструктура и комуникации (Точка 3, потточка 3.7.)

Во Прилогот 4 наведени се податоци за базни станици на Мобимак како бесправно изградени објекти во доменот на телекомуникациите и врските. Истите се приложуваат во Извештајот со статус на бесправно изградени објекти во 2004 година.

## **4.1. Прилози на Анексот**

### **4.1.1 Прилог 1**

1. Во Точката 3, потточка 3.1, Користење на земјиштето,

**ТРЕБА ДА СЕ ВГРАДИ** на соодветно место, податокот дека во зголемувањето на површините под шуми во Република Македонија во одредени општини со учество на страни донатори кои го гледаат значење на шумите во заштитата на животната средина од страна на германската Влада преку Проектот Социјална инфраструктура II ( во следните години во континуитет и преку Програмата СИП III) се извршени одредени пошумувања. Во прилог даден е табеларен преглед на општините и површините кои во 2004 година се пошумени:

1	ОПШТИНА КУМАНОВО	Пошумување во населено место Романовце	7 ха
2	ОПШТИНА КОЧАНИ	Пошумување во м.в. "Воиновица"	15 ха
3	ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ	Пошумување во Конечка Планина	30 ха
4	ОПШТИНА СТАР ДОЈРАН	Пошумување во Ш.Ц.Е "Карабалија"	15 ха

2. Во Точка 3, Потточка 3.3, Објекти од општествен стандард,

*Објекти на државната управа:*

Општинската зграда во Цепчиште (во 2004 г.) била завршена, а **ТРЕБА ДА СЕ ДОДАДЕ:**  
“во тек е изградба на нова општинска зграда Чайр (2004 г)“

*Верски објекти:*

Треба **ДА СЕ ДОДАДЕ:** “во тек е изградба на саборна црква “Св. Богородица” во Скопје” и цамијата во Нерези. Изготвувајќи треба да обезбеди податоци и за други верски објекти изградени или со отпочнатата градба од единиците за локална самоуправа или верските заедници.

### **3.5 Водостопанска инфраструктура**

*Аклумулацији*

На страна 17 после претпоследниот пасос **ТРЕБА ДА СЕ ДОДАДЕ:**

Во завршна фаза на изградба е хидросистемот "Лисиче" кој првенствено е наменет за водоснабдување на населението на град Велес, водоснабдување на 8 населени места кои гравитираат на системот и снабдување на индустријата со технолошка вода, како и наводнување на 4100 ха земјоделска површина. Истиот содржи:

- Каменонасипна брана со придружни објекти во чија акумулација се собираат водите на р.Тополка и Врановска
- Доводен цевковод долг 20 км.
- Филтер станица за пречистување на 300 л/сек

Браната ги има следните технички карактеристики:

- Висина на браната	66.00 м
- Кота на круна на браната	426.00 мНВ
- Ширина на крупата на браната	8.00 м
- Должина по круната на браната	579.60 м

Во завршна фаза на изградба е браната "Лошана" во Делчево. Истата е наменета за водоснабдување на градот Делчево и селата Трабовиште, Вирче, Град, Стамер, Габрово, Полето и Очала со вкупно број на жители од 15.000., како и наводнување на 200 џа.

Браната Лошана е со следните карактеристики:

- Висина на браната	41.00 м
- Кота на круна на браната	826.00 мНВ.
- Ширина на круната	6.00 м
- Должина по круната на браната	41.00м
- Кота на нормално ниво на акумулацијата	823.00 мНВ
- Кота на максимално ниво на акумулацијата	823.85 мНВ."

#### *Водоснабдување на населени места*

На страница 18, пасос 6, од Годишниот Извештај **НЕ СЕ ТОЧНО** презентирани податоците за водоснабдувањето на градот Пробиштип односно за ХС Злетовица.

Со изградбата на Хидросистемот Злевовица предвидена е водоснабдување на населението на општините Штип, Лозово, Карбинци, Свети Николе, Пробиштип, Злетово и Кратово, како и населени места кои гравитираат кон системот. Со системот е предвидено и наводнување на земјоделско земјиште во тие општини.

Комплетни податоци за ХС Злетовица - Браната, доводните цевководи, третманот на сировата вода како и негова реализација, изготвувачот **ТРЕБА ДА ПОБАРА** од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од ЈПВ "Злетовица", и истите да ги вгради во овој Извештај.

1. На стр.18, последниот пасос "Други зафати...." треба да се **ДОПОЛНИ И УСОГЛАСИ** со податоците за реализирани системи или делови на системи за водоснабдување преку Министерството за транспорт и врски со средства од Буџетот на Република Македонија во 2004 година и тоа:

1	ОПШТИНА ПЕХЧЕВО	- За доградба на резервоар за водоснабдување на населените места Пехчево, Негрево, Чифлик, Умлена и Робово
2	ОПШТИНА БИТОЛА	- За изградба на филтер станица за водоснабдување на населено место Дихово
3	ОПШТИНА БИСТРИЦА	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Кравари
4	ОПШТИНА ГРАДСКО	- За доградба на водоснабдителен систем с. Градско
5	ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД	- За реконструкција на постоен резервоар за водоснабдување на населено место Македонски Брод
6	ОПШТИНА САМОКОВ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Брест
7	ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА	- За изградба на водовод за водоснабдување на дел од УЕ "Караорман" во населено место Гевгелија
8	ОПШТИНА БОГДАНЦИ	- За изградба на фекална канализација во населено место Богданци
9	ОПШТИНА ВРАЛЧИШТЕ	- За изградба на водоснабдителен систем во населено место Богданци
10	ОПШТИНА РОСТУША	- За изградба на резервоар за водоснабдување на населено место Топлица
11	ОПШТИНА МАВРОВИ АНОВИ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Скудриње
12	ОПШТИНА ЧЕГРАНЕ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Леуново
13	ДЕБАР	- За изградба на систем за водоснабдување на населените места Чегране и Форино
14	ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА	- За изградба на водоснабдителен систем с. Цепиште и Отишани
15	ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР	- За изградба на водоводна линија на улица "Скопска" во населено место Дебар
		- За изградба на резервоар за водоснабдување на населено место Новак
		- За реконструкција на улична водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Демир Хисар

		- За реконструкција на дистрибутивна водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Сирково
16	ОПШТИНА РОСОМАН	
17	ОПШТИНА КОЧАНИ	- За изградба на водоснабдителен систем с. Грдовци, с. Зрновци, с. Прибачево
19	ОПШТИНА КУМАНОВО	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Четирице
20	ОПШТИНА ЛИПКОВО	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Слуничане
21	ОПШТИНА ПРИЛЕП	- За реконструкција на водовод за водоснабдување на населено место Отъа
23	ОПШТИНА ПРОБИШТИП	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Кундино
24	ОПШТИНА ЗЛЕТОВО	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Куково
25	ОПШТИНА РАДОВИШ	- За изградба на резервоар во населено место Ратавица за водоснабдување на населените места Трипатанци, Ратавица и Драч
26	ОПШТИНА КОНЧЕ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населеба Дајман
27	ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Гарван
28	ОПШТИНА ЛОЗОВО	- За изградба на резервоар за водоснабдување на населено место Долно Ѓуганце
29	ОПШТИНА СТРУМИЦА	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Струмица
30	ОПШТИНА НОВО СЕЛО	- За изградба на водоснабдителен систем во с. Габрово-водоводна мрежа
31	ОПШТИНА ВАСИЛЕВО	- За изградба на бунар за водоснабдување на населено место Сушица
32	ОПШТИНА МУРТИНО	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Доброшинци - За изградба на водовод за водоснабдување на населените места Муртино и Сачево

33	ОПШТИНА ДЕЛОГОЖДИ	- За изградба резервоар за водоснабдување на населено место Делогожди
34	ОПШТИНА ШИПКОВИЦА	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Шипковица
35	ОПШТИНА ВЕЛЕС	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Отовица
36	ОПШТИНА ШТИП	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Штип - Место викано "Петлеково имање" (фаза вод. и кан.)
37	ОПШТИНА КАРБИНЦИ	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Карбинци - Систем "Геризи"
38	ОПШТИНА ГАЗИ БАБА	- За изградба на водовод за водоснабдување на населено место Страчинци
39	ОПШТИНА АРАЧИНОВО	- За изградба на водоснабдителен систем во населено место Арачиново

Со податоци за обемот на физичка реализација на секој водоснабдителен проект реализиран со средства ба Буџетот на РМ, наведени погоре, **РАСПОЛАГА** секоја општина на која и се доделени средствата со Одлука на Владата.

Изготвувајќи на материјалот **ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТИ** до секоја општина која треба да му ги достави податоците за физичката реализација за горенаведените проекти и истите да ги вгради во Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот план на РМ за 2004 година

Исто така **ТРЕБА ДА СЕ ВНЕСАТ** и податоци за водоснабдителни системи реализирани со средства од странски донатори - (Германската влада) преку проектот Социјална структура II:

1	ОПШТИНА КУМАНОВО	-Водоснабдување на населено место Романовце	Дел на водоснабдителен систем: - потисен цевковод 4.085м - дистрибутивна мрежа 3.475 м.
2	ОПШТИНА ЗЛЕТОВО	- Водоснабдување на населено место Злетово	Дел на водоснабдителен систем: - доводен цевковод 1.255 м - дистрибутивна мрежа 9.928 м.
3	ОПШТИНА НЕГОТИНО-ПОЛОШКО	- Водоснабдување на населено место Неготино Полонико	Дел на водоснабдителен систем: - каптажи во м.в. Нурие - дренажен со доводен цевковод - 340 м.
4	ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	- Реконструкција на водоводна мрежа во Валандово	

		- Водоснабдување на населено место Виничани	Дел на водоснабдителен систем:
5	ОПШТИНА ГРАДСКО		- каптажи - доведен цевковод 4.750 м - хидротехнички објекти - резервоар 150 м <sup>3</sup> .
6	ОПШТИНА БРВЕНИЦА	- Водоснабдување на населено место Теново	Дел на водоснабдителен систем: - експлоатационен бунар - пумпна станица - потисен цевковод - резервоар - гравитационаен цевковод

2. Во презентираниот Извештај **НЕ СЕ ВГРАДЕНИ** податоците за реализацијата на системите за водоснабдување **реализирани со средства на Министерството за локална самоуправа, Бирото за иерархијски подрачја**. Изготвувајќот треба да ги обезбеди потребните податоци и истите да ги вгради во Извештајот.

3. Во Извештајот **НЕДОСТАСУВААТ** податоци за реализацијата на системите за водоснабдување финансиирани преку Европската агенција за реконструкција, преку програмата **КАРДС** новик I и II – Проект техничка помош кон развој на локалната инфраструктура. Со Програмата се преализираат големи инфраструктурни објекти во повеќе единици на локалната самоуправа.

Изготвувајќот потребните податоци и информации **ТРЕБА ДА ГИ ПОБАРА И ОБЕЗБЕДИ** од Министерството за локална самоуправа кое е задолжено од страна на РМ како парнер на ЕАР за реализација на Програмата.

#### *Одведување на оштадни води*

1. На страна 20 од Годишниот извештај треба да се **ДОПОЛНИ И УСОГЛАСИ** со податоците за реализирани системи или делови на системи за канализација преку Министерството за транспорт и врски со средства од Буџетот на Република Македонија во 2004 година и тоа:

1	ОПШТИНА БЕРОВО	- За изградба на фекална канализација во населба "Којова Ливада" - За изградба на фекална канализација во населено место Долно Оризари
2	ОПШТИНА БИТОЛА	- За изградба на фекална канализација во Битола Секундарна канализациона межа за Главен колектор - За изградба на фекална канализација во населено место Јосифово
3	ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	- За изградба на фекална канализација во населено место с. Пираша

4	ОПШТИНА ВИНИЦА	- За изградба на фекална канализација во населено место Граец
5	ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА	- За изградба на фекална канализација во населено место Негорци
6	ОПШТИНА БОГДАНЦИ	- За изградба на фекална канализација во населено место Богданци
7	ОПШТИНА ГОСТИVAR	- За изградба на фекална канализација во населено место Балин Дол - Изградба на последна шахта на главен канализационен колектор и испуст на река Вардар
8	ОПШТИНА КИЧЕВО	- За изградба на фекална канализација во централно градско подрачје во Кичево - населба "Подварош"
9	ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ	- За изградба на фекална канализација во населено место Србица
10	ОПШТИНА КУМАНОВО	- За изградба на фекална канализација на улица "Никола Вапцаров" во населено место Куманово
11	ОПШТИНА ЗЛЕТОВО	- За изградба на фекална канализација во населено место Древено
12	ОПШТИНА ПОДАРЕШ	- За изградба на фекална канализација во населено место Покрајчево
13	ОПШТИНА РЕСЕН	- За изградба на фекална канализација во населено место Ресен, УЕ 2 населба "Црквиште", од РШ 224 до РШ 227
14	ОПШТИНА ЛАБУНИШТА	- За изградба на фекална канализација во населено место Подгорци
15	ОПШТИНА ТЕТОВО	- За изградба на фекална канализација во населено место Тетово - Бул. "Илинденска" (пресек со улица "Браќа Миладиновци" и улица "К.Р. Дрнц"
16	ОПШТИНА ЖЕЛИНО	- За изградба на фекална канализација во населено место Желино
17	ОПШТИНА ЧАШКА	- За изградба на фекална канализација во населено место Чашка
18	ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО	- За изградба на фекална канализација во населено место Зелениково
19	ОПШТИНА КОНДОВО	- За изградба на фекална канализација во населено место Кондово

20	ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ	- За изградба на атмосферска канализација-затворен атмосферски колектор во МЗ Дексион
21	ОПШТИНА ДЕБАР	- За изградба на фекална канализација во населено место Дебар-дел од колекторски систем, на улица "8-ми март"

Со податоци за обемот на физичка реализација на секој канализационен проект реализиран со средства ба Биуџетот на РМ, наведени погоре, **РАСПОЛАГА** секоја општина на која и се доделени средствата со Одлука на Владата.

Изготвуваачот на материјалот треба да се обрати до секоја општина да и ги обезбеди податоците за физичката реализација на наведените проекти и истите да ги вгради во Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот план на РМ за 2004 година

2. Исто така **ТРЕБА ДА СЕ ВНЕСАТ** и канализациони системи реализирани со средства од странски донатори - (Германската влада) преку проектот Социјална структура II:

1	ОПШТИНА ЗЛЕТОВО	- Довршување на колектор за фекална канализација за населени места Злетово и Ратавица	Колектор со должина 2.200 м.
2	ОПШТИНА КОЧАНИ	- Дел од канализационен колектор во населено место Тркање - Изградба на фекална канализација од нас.место Брапчиште до нас.место Зубовце	Колектор со должина 3.550 м. - Фекална канализација со должина 700 м. - Фекална канализација со должина 160 м.
3	ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ	- Изградба на фекална канализација во нас.место Брапчиште K1 - Изградба на фекална канализација во нас.место Липовик - Изградба на фекална канализација во нас.место Ракитец	- Фекална канализација со должина 2.888 м. - Фекална канализација со должина 2.250 м.
4	ОПШТИНА КОНЧЕ	- Изградба на канализационен колектор во населено место Облешево	Колектор со должина 2.100 м.
5	ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО	- Изградба на фекална и атмосферска канализација во Валаандово - Изградба на фекална канализација за Горно и Долно Удово	-Фекална и атмосферска канализација 520 м. - Фекална канализација 3.000 м.
6	ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	- Изградба на канализациона мрежа во н.м. Куклиш	- Фекална канализација 6.585 м.
7	ОПШТИНА КУКЛИШ		

3. Во презентираниот Извештај **НЕ СЕ ВГРАДЕНИ** податоците за реализацијата на системите за водоснабдување **реализирани со средства на**

**Министерството за локална самоуправа, Бирото за неразвиени подрачја.** Изготвувајќот треба да ги обезбеди потребните податоци и истите да ги вгради во Извештајот.

4. Во Извештајот **НЕДОСТАСУВААТ** податоци за реализацијата на системите за водоснабдување финансиирани преку Европската агенција за реконструкција, преку програмата **КАРДС повик I и II – Проект техничка помош кон развој на локалната инфраструктура**. Со Програмата се преализираат големи инфраструктурни објекти во повеќе единици на локалната самоуправа.

Изготвувајќот потребните податоци и информации треба да ги побара и обезбеди од Министерството за локална самоуправа кое е задолжен од страна на РМ парнер на ЕАР за реализација на Програмата.

#### *Заштита од поплави и ерозија*

**НЕ Е ТОЧЕН** податокот наведен на страница 21 став 2. Истиот треба да се промени поради:

Со Програмата СИП II (Донација Германската Влада) извршена е изградба на регулации во следните единици на локалната управа:

1	ОПШТИНА КОЧАНИ	- Регулација на Кочанска река во Кочани со кејско уредување - Регулација на река Скоко	830 метри 200 м.
2	ОПШТИНА КОНЧЕ		
3	ОПШТИНА НЕГОТИНО-ПОЛОШКО	- Регулирање на дел од кејот на р.Маздрача во н.м. Неготино Полошко - Уредување на Јаламски Порој во н.м. Нов Дојран си изградба на отворен и затворен канал	500 м. 696 м.
4	ОПШТИНА СТАР ДОЈРАН		
5	ОПШТИНА КУКЛИШ	- Регулација на Реска Сушица	400 м.
6	ОПШТИНА БОГДАНЦИ	- Уредување и чистење на површини по катастрофалните поплави	

Според Информативниот лист и точка 5, Извештајот треба да се **СЕ ДОПОЛНИ** и со податоци за изградени површини и урбана инфраструктура во градовите во следните општини, реализирани преку Министерството за транспорт и врски и Програмата СИП II :

1	ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ	- Поплочување на локален пат	- должина 1.560 м; 7.100 м <sup>2</sup> и поставување рабници 3.120 м.
2	ОПШТИНА НЕГОТИНО-ПОЛОШКО	- Поплочување на тротоари на неколку улици во Неготино Полошко - Изградба на паркиралиште во н.м. Калиште	- 8.000 м <sup>2</sup>

3	ОПШТИНА СТАР ДОЈРАН	- Поплочување на тротоари во и.м. Стар Дојран	- 2.200 м <sup>2</sup>
4	ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	- Поплочување во Валандово	- 3.500 м <sup>2</sup>
5	ОПШТИНА ТЕТОВО	- Партерно уредување на паркини и тротоари во Тетово на повеќе улици - Поплочување на локален пат Селце Тетово	- 1.000 м.
6	ОПШТИНА ГРАДСКО	- Партерно уредување на центарот на Градско - Поплочување на тротоари и улици	- 5.600 м <sup>2</sup> - 2.000 м <sup>2</sup>

Како и во општините:

1	ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО	- Уредување на парк со изградба на детско и фудбалско игралиште и уредување на сточен Пазар во нас. Место Облешево
2	ОПШТИНА ТЕТОВО	-изградба на кошаркашко игралиште

### 3.6 Сообраќајна инфраструктурата

На страна 22 од Извештајот, став 1, алинеја 2, треба да се **ДОПОЛНИ** и усогласи со податоците за реализирана локална патна инфраструктура од страна на Министерството за транспорт и врски и СИП II програмата:

1	ОПШТИНА БРВЕНИЦА	- Изградба на дел од локалниот пат с.Гургурница - с.Стенче	Изградбата опфаќа: Поплочување на коловоз 7.250 м <sup>2</sup> .
---	------------------	--	---

како и со податоците за реализирана локална патна мрежа преку Министерството за локална самоуправа, Биро за неразвиени подрачја и КАРДС Програмата, кои Изготвувачот треба да се обрати и обезбеди до Министерството за локална самоуправа.

### Хидроелектрани

На страна 24, во табелата со податоците за хидроелектраните да се усклади името на браната Света Петка со името на истата брана?? во текстот на Информацијата каде некаде се споменува и Матка II.

### Нафтоворден систем

Да се вгради состојбата со реализацијата на нафтовородот АМБО кој треба да преставува капитален објект И активностите превземени околу неговата реализација. Податоци за истиот Изготвувачот треба да побара од Министерството за економија

### Бучава

На страна 35 во поглавјето за Бучава, под име на реализирани активности во доменот на заштитата ( **дали се мисли од бучавата???** ) наведени се податоци за реализирани инфраструктурни проекти/објекти во единиците на локалната самоуправа и тоа за изградба на канализации, третман на отпадни води (пречистителни станици), станици за третман на вода за пиење, изработка на проектна документација за одредени комунални проблеми, отпад и слично.

#### **4.1.2 Прилог 2**

##### **3.5 Водостопанска инфраструктура**

###### *Акумулации*

На страна 17 после претпоследниот пасос треба да се додаде:

Во завршна фаза на изградба е браната „Лошана“ во Делчево. Истата е наменета за водоснабдување на градот Делчево и селата Трабовиште, Вирче, Град, Стамер, Габрово, Полето и Очала со вкупно број на жители од 15.000., како и наводнување на 200 ха.

Браната „Лошана“, е со следните карактеристики:

- Висина на браната	41.00 м
- Кота на круна на браната	826.00 мнв.
- Ширина на круната	6.00 м
- Должина по круната на браната	41.00м
- Кота на нормално ниво на акумулацијата	823.00 мнв
- Кота на максимално ниво на акумулацијата	823.85 мнв.”

###### *Водоснабдување на населени места*

1. На стр.18, последниот пасос “Други зафати....” треба да се додаде и усогласи со податоците за реализирани системи или делови на системи за водоснабдување преку Министерството за транспорт и врски со средства од:

I. МЕАП-Акциона програма за унапредување на Општините и животната средина:

1. Куманово: - Рехабилитација на дистрибутивна мрежа;  
- Надградба на извори и резервоари;  
- Надградба на филтер станица и пумпни станици;  
- Нов доводен цевковод до филтер станица ( бајпас ).

- 2. Штип:**
  - Рехабилитација на дистрибутивна мрежа;
  - Надградба на извори и резервоари;
  - Надградба на филтер станица и пумпни станици;
- 3. Велес:**
  - Рехабилитација на дистрибутивна мрежа;
  - Надградба на извори и резервоари;
  - Надградба на филтер станица и пумпни станици;
- 4. Струмица:**
  - Рехабилитација на дистрибутивна мрежа;
  - Надградба на филтер станица и пумпни станици;
- 5. Охрид / Струга:**
  - Проширување на водоснадбителниот систем за Охрид и Струга
  - Рехабилитација на извори Горна Белица.

## II. Донација на Австриска Влада:

- 1. Водопснадбување во Општина Неготино - Полошко**
  - Подобрување на комуналната инфраструктура со надградба и реконструкција на водоводната мрежа и резервоарите во с. Сенокос – од извор до каптажа во должина од 3200 м и поврзувачка линија од каптажата до населено место Поточани во должина од 1420 м ;
  - Подобрување на водоснадбување во с. Градец. Должина на водоводната линија е 4500 м.
- 2. Водоснадбување во Општина Чучер Санево**
  - Изградба на регионален водовод. Изградба на главна водоводна линија во должина од 19 км и доток на вода од 18 л/сек., нови резервоари со зафатнина од 500 м<sup>3</sup>, каптажа Четири Воденички, пумпна станица, секундарна мрежа санација на планински извори. Опфатени се селата: Мирковци, Глуво, Бразда и Чучер Санево, Горњани, Бањани, Кучевиште, Побожје, Бродец, Брест, Танушевци и Блаце. Водоводната мрежа ќе снадбува 800 домаќинства или 4500 жители.
- 3. Подобрување на водоснадбување во Општина Извор**
  - Изградба на нов каптиран извор и цевковод во должина од 3,1 км во специјалната болница за белодробни заболувања Јесеново (сега Општина Чашка).
- 4. Подобрување на водоснадбување во Општина Кривогаштани**

### **III. Донација на УНДП- Италијанска Влада:**

#### **1. Водоснабдителен систем Проевце - Куманово**

- Изградба на 4 бунари за подземна вода со пратечка инфраструктура, резервоар од 200 м<sup>3</sup> и пумпна станица со потребна опрема. Локацијата на проектот е на 5 км источно од Куманово, во атарот на с. Проевце и Кумановска бања. Бунарите ќе изведени во локалитетот Проевце каде што е изградена и прочистителна станица за мangan и арсен.

Со податоци за обемот на физичка реализација на секој реализиран водоснабдителен проект наведени погоре, **располага** секоја Општина. Изготвувајќот на материјалот треба да се обрати до секоја Општина да ги достави податоците за физичката реализација на наведените проекти и истите да ги вгради во Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот план на РМ за 2004 година

#### ***Одведување на оштадни води***

1. На страна 20 од Годишниот извештај треба да се **дополни и усогласи** со податоците за реализирани системи или делови на системи за водоснабдување преку Министерството за транспорт и врски со средства од:

#### **I. МЕАП-Акционна програма за унапредување на Општините и животната средина:**

1. Куманово:- Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа;
2. Штип: - Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа;
3. Велес: - Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа;

Со податоци за обемот на физичка реализација на секој реализиран проект наведени погоре, **располага** секоја Општина. Изготвувајќот на материјалот треба да се обрати до секоја Општина да ги достави податоците за физичката реализација на наведените проекти и истите да ги вгради во Годишниот Извештај за спроведување на Просторниот план на РМ за 2004 година

#### ***3.6.Сообраќајна инфраструктура***

На страна 22 од Извештајот, пасос 1, пред алинеја 1, треба да се **дополни** со податоците за реализирана магистрална патна инфраструктура, имплементирана од страна на Министерството за транспорт и врски:

- **Надградба на автопатот Е-75 делиница Неготино –Демир Капија**  
фаза 2 во должина од 3,9 км, (ЕУ донација, ФАРЕ Програма);
  - **Изградба на автопатот Е-75 делиница Смоквица –Гевгелија,**  
**фаза 1;**
  - **Автопат Е-65 изградба на Обиколницата на Скопје.** Северната обиколка на град Скопје е составен дел на Европскиот коридор К-8. Реализацијата на овој проект освен од аспект на зголемување на безбедноста на сообраќајот и брзината на транзитирање особено битен е и еколошкиот аспект.Обиколката претставува автопат со 4 сообраќајни ленти и должина од 26, 5 км, започнува кај клучката Хиподром од патот Е-75, го обиколува градот Скопје од северната страна и завршува кај клучката Сарај на автопатот Скопје-Тетово. Проектот е поделен во две фази:
    - I фаза во вкупна должина од 13,5 км и тоа од Хиподром до Шуто Оризари и II фаза во вкупна должина од 12 км и тоа од Шуто Оризари до клучка Сарај.
- До краот на 2004 г се работеше на реализација на дел од I фаза.

### **4.1.3 Прилог 3**

#### **ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ВО ПРОСТОРОТ 2004 ГОДИНА**

**Издадени Согласности за Генерални урбанистички планови (ГУП) за градски населби :**

ГУП за Струга (измена и дополнна)  
ГУП за Прилеп (измена и дополнна)  
ГУП за Куманово  
ГУП за Струга  
ГУП за Радовиш (измена и дополнна на ОУП)  
ГУП за Дебар (измена и дополнна на ОУП)  
ГУП за Крива Паланка (УБ Ловечки дом измена и дополнна на ОУП)

**Издадени Согласности за Генерален урбанистички план за населено место-седиште на Општина(ГУП за н.м.) :**

ГУП за н.м. Миравци, општина Миравци

**Издадени Согласности за Генерални урбанистички планови за стопански комплекси ( ГУП за СК) :**

ГУП за СК во атар на Желино, општина Желино  
ГУП за СК во атар на Цепчиште, општина Цепчиште  
ГУП за туристички локалитет Голак, општина Делчево  
ГУП за СК Сарајино, општина Тетово  
ГУП за СК Долно Пачиште, општина Камењане  
ГУП за СК Белимбегово, општина Илинден  
ГУП за СК во атар на Порој, општина Цепчиште  
ГУП за СК Жеровјане, општина Боговиње  
ГУП за СК Враништа, општина Струга  
ГУП за СК Трлиште, општина Куманово  
ГУП за СК Себерњак, општина Куманово  
ГУП за СК Дутеф-Чифлик, општина Куманово  
ГУП за СК Плетвар, општина Прилеп  
ГУП за СК ВИ километар, општина Штип  
ГУП за СК КО Дебреше општина Гостивар  
ГУП за меморијален споменик- АСНОМ, Пелинце, општина Старо Нагоричане,  
ГУП за СК за пермакултура и микроградба, општина Гостивар

ГУП за СК во атар на Тетово, општина Тетово  
ГУП за СК за н.м. Лескоец, општина Охрид  
ГУП за СК за н.м. Плавеница, општина Џапари  
ГУП за придружни објекти на Р-106 , општина Прилеп  
ГУП за СК на Р-513-југозапад , општина Прилеп  
ГУП за СК на Р-513 , општина Прилеп  
ГУП за придружни објекти на М-5 , општина Прилеп  
ГУП за СК во атар на Долно Седларце, општина Бргевица  
ГУП за СК во атар на Теново, општина Бргевица  
ГУП за СК-Прогонот , општина Облешево  
ГУП за СК Звегорска Река , општина Делчево  
ГУП за СК бензинска пумпна станица, општина Делчево  
ГУП за СК Стублето, општина Делчево

**Издадени Согласности за урбанистичка документација за населено место (УДНМ) :**

УДНМ Грчец- општина Сарај  
УДНМ Ѓавато- општина Богданци  
УДНМ Глумово, Шипево,Матка - општина Сарај

**Издадени Согласности за Општи акти :**

Општ акт Глоѓи ,општина Теарце  
Општ акт Витолишта , општина Витолишта  
Општ акт Лажани , општина Долнени  
Општ акт Љубинци ,општина Рајковци  
Општ акт Злеово , општина Подареш  
Општ акт Горно Оризари , општина Шуто Оризари  
Општ акт Никуштак , општина Липково  
Општ акт Долни Липович , општина Конче  
Општ акт Дедино , општина Конче  
Општ акт Љубница , општина Конче  
Општ акт Тројаци , општина Прилеп  
Општ акт Одри , општина Теарци  
Општ акт Крушопек , општина Сарај

**Прилог 4**  
Податоци за бестправно изградени објекти

Базин Станини - Мобитак		Место на находища	Адреса (Улица и број)	КИ бр.	КО	Р(а)	Y	X	φ	λ	H (m)	
Ред. брой	Локации за битни станици											
1	Стариот Јадов - Скопје	Скопје	Скочивар/Панче Течев									
2	Прв Водо - Скопје	Скопје	Платам/Јадов/Цандарце при Водото									
3	Зоолошка градина - Скопје	Скопје										
4	Тома Македонски - Скопје	Скопје	Ново Кумановско Јасино 66									
5	Бански (ИМ) - Скопје	Скопје	Куманово Јасино југоисточен 66									
6	Пловица Битија - Скопје	Скопје	Изградбата Општина 155									
7	Аеродром Шерпен - Скопје	Скопје	Шерпен/Аеродром Скопје									
8	Итно Јанче и Барто 41 - Скопје	Скопје	Внатрешен Симтенец - Барто 41									
9	Карпин 2-Скопје	Скопје	Горните Орманци 79									
10	Даско - Скопје	Скопје	Струда на ГАСО на Јане Саба	807004	Петар	537647.66	651693.40	42°40'02.85''	21°27'16.41''	319.3		
11	Дарданија - Скопје	Скопје	Иво Ристац на Јане Саба									
12	Ајсберг - Скопје	Скопје	Д. Ајсберг/Карпин 12									
13	Хорел Балканс - Скопје	Скопје	Хорел Балканс	1762	Илијана	546168.55	650458.23	41°59'47.1829''	21°33'26.4256''	240.38		
14	Зграда Џетстрп - Скопје	Скопје										
15	Комад-Држава	Скопје										
16	Шарланакова 1 - Охрид	Охрид										
17	Гореште - Чучка - Охрид	Охрид										
18	Ајропорт-Ресен	Ресен										
19	Резултат - Летни Хисар	Битола										
20	Зграда Џетстрп - Битола	Битола										
21	Деб-Борбари	Битола										
22	Ког-Лукс - Велес	Битола										
23	Блокада - Јадови МПД	Битола										
24	Хума - Јадовица	Битола										
25	Локомотив - Илин	Илин										
26	Гимназија - Свети Пантелеймон	Скопје										
27	Јевтим Казанджии	Куманово										
28	Радио Џетстрп-Куманово	Куманово										
29	Романтическо-Куманово	Куманово										
30	Кина ЏАЛ-Тетово	Тетово										
31	Лок АКЦИО-Кочани	Кочани										
32	Лампонара-Радовиш	Радовиш										
33	Лене Гаш - Гаш Преслав	Гаш										
34	Смоквица - Гемејца	Куманово										
35	Мрежичко - Гемејца	Гемејца										
36	Г. Јак. Јовановиќ МРМ	Битола										
37	Бутоник - Јадови МПД	Битола										
38	СМ Скопје	Скопје	12. Улица Григорија 2а	120861	Петар	1		41°59'32.44"	21°26'27.70"	247.1		
39	Мрз Ќаке-Скопје	Скопје	Музика/и концепт/и уметност	5541	Петар	1		42°00'13.10"	21°26'18.00"	298		
40	Радо/Дисперсерија ками - Скопје	Скопје										
41	Дел Ќаке-Скопје	Скопје	Дел Ќаке/51	1105	Петар	1	537137.05	652257.70	42°00'47.2351"	21°26'54.3508"	299.81	
42	Удово-Близнаково	Близнаково	с.Удово	254	Григориј	1	620990.75	579612.19	42°21'02.5875"	22°26'42.2655"	218.3	
43	Кина ЏАЛ-Летово	Летово	JHA 2		Петар	1		41°20'37"	22°26'56"	497		
44	Зграда Џетстрп-Петровец	Петровец	Петровец	269	Петровец	1	657349.27	625976.74	41°45'42.27"	22°53'13.09"	1010.30	
45	Братчија Јадовица	Братчија		818	Братчија	1	522794.82	545931.81	41°13.22.07.49"	21°16.16.39.45"	796.076	
46	Реко/Форд/Камерарија	Куманово		8892	Форд	1	568986.42	588764.74	41°26'21.42"	21°49'19.34"	437.69	
47	Мин. Народното село Куманово	Куманово		4103	Миладијанце	1		41°01'00.46"	21°59'01.15"	473		
48	Ортентов - Јествар	Јествар		41232	Миладијанце	1	567753.26	669551.75	42°10'00.4627"	21°49'12.368"	473.67	

Казин Стимни - Мобилак										H (m)		
Ред.	Локација за брзину стапања	Метро ин	А.брзес	KI	KO	P (%)	V	X	φ	z.	H (m)	
Брз	Брз	Брз	(Улица и број)	бр.								
49	Струмица - Жито Струмица	Јасандија	СТРУМИЦА	Слободи на АД Жито Струмица	206/1	СТРУМИЦА					255,56	
50	Бејен - Маневово	Бејен	Бејен	Бејен	6/12/3	Бејен	1	638,389,06	589,599,17	41°26'16,11"	22°33'52,39"	
51	Помак - Кочани	Кочани	Кочани	Кочани	3/2/1	Јанчице	1	612,472,30	65,590,60	42° 02' 22,45"	22° 31' 31,16"	
52	Корабјанске Куманово	Куманово	Куманово	Куманово	18/3	Карбоните	1	561,880,99	67,695,90	42°14'40,04"	21°34'59,32"	
53	Срманце (стара) - Валандово	Валандово	Валандово	Валандово	18/6	Изатопово	1	629,394,97	57,636,94	41°19' 20,02"	22° 32' 40,61"	
54	Берово (стара) - Кочани	Кочани	Кочани	Кочани	15/3	Карпин	533,861,40	63,098,58	42°00'06,65"	21°24'13,83"		
55	Буг. Коло Рачија бр.19-Скопје	Скопје	Скопје	Кочани	13/5/5	Кочани	536,385,17	64,961,05	41°05'21,63"	21°26'21,07"		
56	Новаци 1-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	8/5/7	Платформски одреди 143	8/5/7	Карпин 4	531,970,27	42°00'16,96,53"	21°22'08,56,24"	
57	Новаци 2-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	8/5/7	Платформски одреди 143	8/5/7	Карпин 4	531,973,55	42°00'15,84,02"	21°23'09,06,36"	
58	Агрокомбина-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	10/6/7	Јадр. Јуријевец 2	10/6/7	Іаша бадија	518,73	41° 27' 34,73"	309	
59	нас.Срп.Аеродром-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	10/6/5	Рум. Чешмена 84	10/6/5	Мануџ	542810,90	650,823,63	21°31'00,46,66"	
60	Хиподром-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	10/6/5	Чешмена 7	10/6/5	Мануџ	542810,90	650,823,63	21°31'00,46,66"	
61	Општинско Село-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	1	533,987,76	64,9678,92	41°58'51,47,98"	21°25'46,22,50"	353,79		
62	Топчидарско поше-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	Горд. Џон Христо 61	Скопје	508,286,13	652,497,57	41°46' 19,88"	21° 26' 11,48"	298,65	
63	Охрид-Скопје-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	11/9/2	Скопје	653,344,76	42° 01' 22,50"	21° 26' 47,80"	315,11		
64	Срманешка банка-Прободити	Прободити	Прободити	Прободити	7/17	Прободити	536980,75	651,309,06	41° 59' 57,63"	22° 11' 04,99"	568,2	
65	Ајватровце-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	1/6	Ајватровце Курдело	552412,16	653,382,18	42°01'20,57,9"	21°37'58,68,9"	549,47	
66	Зрновце-Петрич-Велес	Велес	Велес	Велес	6/9	Нежилово	60744,69	66,943,75	41°42'21,74"	21°46'15,50,76"	252,93	
67	Дебар-Кочани	Кочани	Кочани	Кочани	20/8/9	Кочани	5574,36,38	63,688,62	42°37'54,288,1"	22°13'07,1,3"	156,5	
68	Кожле-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	17/2	Јегуновић 1	559843,28	63,978,88	41°46'07,1,8"	21°41'29,83"	4,893,452	
69	Грачаник-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	17/2	Јегуновић 1	559843,28	63,978,88	41°51'13,99"	21°41'44,9,2"	513	
70	Грачаник-Куманово	Куманово	Куманово	Куманово	9/6/4	К.Илиинка	1	610,281,64	67,488,32,40	41° 26' 21,42"	21° 49' 19,34"	
71	Зрновце-Кочела Велес-Скопје	Скопје	Скопје	Сана Константи 11/2	11/3/2	К.Вола 1	52,3027,20	64,860,04	41°58'50,61,66"	21°46'40,48,75"	294	
72	Орманци-Велес	Велес	Велес	Ф-ка Орманци под Борово	8/1	Верено	65,0499,35	61,994,3,94	41°42'29,09,60"	22,51'96,8,25"	858,76	
73	Новоселци Пирот-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	17/6/3	Прича С.Ахметијан Јанчири	653317,83	64,9368,16	41°50'12,85,52"	21°20'05,3,16,92"	321,85	
74	А.СНОМ-ГЛ.Извеште-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	9/12	К.Вола 2	5400,36,73	5400,36,73	41°59'13,05,41"	21°25'59,69,71"	216,73	
75	Гостивар-Луковиц 36	Луковиц	Луковиц	Луковиц	6/7	Гостивар	492,886,178	62,8011,158	41°47'44,24"	20°54'51,80,69"	557,7	
76	Ушевште-Панчево-Бигломан-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	8/9/1	Кецпер 1	536847,83	65,0833,32	41°59'51,36,24"	21°26'41,38,96"	245,5	
77	Ресник-Штип-Петрово	Петрово	Петрово	Петрово	13/6/6	Тетово	497269,29	65,0803,71	42°00'03,25,67"	46°59'00,92,77"	495,8	
78	Битола-Битола-Бигломан	Битола	Битола	Битола	1/1/2	Битола	524779,67	552404,79	41°06'51,7688,7"	21°17'42,35,11"	630,85	
79	Драгаш-Белас	Белас	Белас	Белас	13/8	Белас	1	57,0265,81	60,5747,08	41°24'22,57,77"	21°57'02,19,66"	206,55
80	Скопјанска Банка-Скопје	Скопје	Скопје	С.ИМ-Скопје	17/1/0	СРПИ	47,32,66	559,99,35	41° 19' 38,33"	20° 40' 51,50"	711,5	
81	Пир-Скопје	Скопје	Скопје	С.ИМ-Скопје	8/1	Пир	1	46,0261,27	560143,22	41°19'01,93,06"	20°38'00,78,10"	798,92
82	Фете-Б-Град	Град	Град	Град	9/0/8	Киешар	1	669,633,63	61,697,95	22°55'33,52"	1259,76	
83	Свети Никола-Охрид	Охрид	Охрид	Карпин	8/3/6	Свети Никола	1	478377,25	52,9773,30	40° 54' 38,31"	20° 44' 38,84"	725,22
84	Бечеј-Панчево	Панчево	Панчево	Панчево	7/9	Бечеј	1	533,667,56	58,4783,53	41°24'20,44"	21°24'09,81,19"	647,442
85	А.Л.К.Иво Ник-Гостивар	Гостивар	Гостивар	Гостивар	30	Гостивар	53,5497,62	61,874,62	41°48'07,71,13"	20°55'17,81,11"	55,4	
86	Артемија ПМ-Охрид	Охрид	Охрид	Охрид	16/8/5	Артемија	484438,31	55209,41	41°06'39,86,66"	20°48'52,18,76"	711,4	
87	Кочеј Морица-Куманово	Куманово	Куманово	Куманово	17/4/1	Куманово	521638,70	58,069,39	41°21'52,26,98"	21°18'31,23,89"	1230,84	
88	Маковецки (Карпој)-Охрид	Охрид	Охрид	Карпој	8/5	Маковецки 9	532195,91	65,15,58,00	42°09'35,35,62"	21°23'19,42,61"	266,69	
89	Макорецек (Летарев)-Охрид	Охрид	Охрид	Карпој	13/2/1	Макорецек 1	649912,52	41°59'31,39,59"	21°26'06,07,72"	268,86		
90	Леми-Скопје-Петрово	Петрово	Петрово	Петрово	11/9/1	Леми	63,7785,58	65,243,43	42° 00' 21,1"	205977"	498	
91	ИК Капар ЌМ-Скопје	Скопје	Скопје	Скопје	1/1/6	ИК Капар ЌМ	49,12,37	55,209,41	41°48'07,71,13"	20°55'17,81,11"	55,4	
92	Србја-МТ	Србја	Србја	Србја	12/3/6	Србја	47,36,54,12	559443,13	41°09'39,78,71"	21°41'19,78,71"	704,81	
93	Приморец-МТ	Приморец	Приморец	Приморец	13/9/2	Приморец	546770,80	578286,99	41° 20' 47,42"	21° 33' 27,98"	682,88	
94	Србјана - МТ	Србјана	Србјана	Србјана	Објекти на АД Југо Струмица							
95	Србјана - МТ	Србјана	Србјана	Србјана	Објекти на АД Југо Струмица							
96	Србјана(стара)-МТ	Куманово	Куманово	Куманово	3/6/4	Србјана						

Базни Станици - Мобиумак											
Ред Број	Локација за базен станице	Место на локација	Адреса (Улица и број)	KIL бр.	KO	P(a)	Y	X	φ	λ	H (m)
97	Бигтола - Унике МТ	Бигтола				1	512409.26	657637.57	42° 03' 44.43"	21° 08' 59.85"	439.25
98	Карасчи-Шим МТ	Шим	Тетово с.Радомире	172	Радомире	1	528648.70	542699.03	41°01'13.625"	21°20'26.593"	647.08
99	Радомире-Тетово										
100	Хорен Куман-Бигтола	Бигтола		7554	Бигтола						
101	Белек-МТ	Белек									
102	Тетово-МТ	Тетово									
103	Радомире-МТ										
104	Тетово-МТ	Конче	Објект на АД МТ во с. Тетово	4688	Софуник				42°00'15.90"	21°20'34.80"	236
105	Драсетино-МТ	Конче	Објект на МТ првка Митровиќ						41°56'18.10"	21°31'21.70"	300
106	Мануш-МТ	Конче	Објект на АД МТ во с.Мануш			1			41°59'22.50"	21°29'59.60"	300
107	ИК Кумар-2 МТ-Конче	Конче	Општина Бигалак 66						41° 59' 49"	21° 26' 07"	
108	Нипе-МТ-Карашто-МПИ	Конче	ИПД/МТ објект	1131					41°51'32.40"	21°43'57.80"	771
109	Кандарево-МТ	Кумарево	Илјевчевец 29, објект на МТ	127004	Кандарево	0.5	585016.63	588363.64	41°26'02.3883"	22°01'42.6293"	282.86
110	Карено-МТ	Кумарево	Објект на АД МТ во Кумарево	3471	Кумарево	1	497318.63	596339.97	41° 30' 37.24"	20° 58' 41.92"	611.4
111	Орбак-МТ	Орбак		1562	Орбак		552278.19	591928.94	41°06'48.43"	20°48'22.62"	687.281
112	Негован-МТ			7540	Негован	1	591561.975		41°29'00.57"	22°29'54.70"	146.697
113	Негован-МТ	Кумарево	Објект на АД МТ						41°57'55.36"	22°46'46.60"	604
114	Кумарево-МТ	Кумарево							41°54'55.07"		353.68
115	Ајдико-МТ-Конче	Конче	Јадрштајнова	11869	Летарп 1		538921.73	642268.35	41°59'43.46"	21°26'01.0877"	266.3
116	Македонска Ѓерев-МТ	Мајрој	Јасен во МТ	2007	Мак. Ѓерв	1	519791.02	596131.77	41°34'39.936"	21°31'41.601"	721.89
117	Лебор-МТ	Лебор		1968	Лебор		460901.61	597588.15	41°31'23.37"	20°31'55.86"	677.36
118	Барбона-МТ	Барбона		6224	Барбона		529334.75	543970.13	41°01'45.41"	21°20'31.45"	680.25
119	Кумарево-МТ	Кумарево		14589	Кумарево		559587.55	666205.98	42°00'11.440"	21°43'15.32"	355.26
120	Битола-МТ	Битола		8531	Битола		625242.77	638932.26	41°53'42.69"	22°30'33.28"	404.39
121	Кумарево-МТ-Кумарево-МТ	Битола		946	Кумарево		538934.911	63108.974	41°57'27.79"	21°27'44.40"	585.576
122	Мак. Кумарево-МТ-Кумарево-МТ	Кумарево		2513	М. Кумарево		632785.58	652423.43	41°53'30.69"	22°30'33.28"	404.39
123	Гарејница-МТ	Гарејница	Објект на АД МТ во Гарејница	627179.64	Летарп 1		627179.64	558564.37	41°53'25.79"	21°27.44.40"	585.576
124	Кумарево-МТ-Конче	Конче	Ајекатар Македонка 66	1229			537969.26	650663.51	41°59'54.695"	21°27'38.1484"	286.8
125	Ајекатар-Македонка-Конче	Конче	Турско Јакон 72	5410	Летарп				42°00'07.40"	21°25'37.60"	263
126	Ајекатар-МТ-Конче	Конче	Македонка 1	1265	Капони				42°00'09.32"	21°23'46.27"	255
127	МРВ-Конче	Конче	Јасен-Магарев 65-МРВ	2499	Летарп				41°59'07.70"	21°26'01.00"	300
128	Острово-Конче	Конче	Будимир Кокаров 15	234	Летарп				41°59'22.01"	21°27.50"	242
129	Кара Фотра-Конче	Конче	Конче, Пила Гора	595	Летарп	1	537579.67	676010.51	41°13'37.4400"	21°35'59.7142"	1461.49
130	Горе-Петров-Конче	Конче		5954	Орбак	1	528031.16	651941.06	42° 00' 58.11"	21°24'23.8"	1086
131	Злетевец-КХПМ-Конче	Конче	Објект на Ајекатар 23	794	Летарп		538750.3	649262.18	41°59'09.85"	21°28'03.1655"	272.45
132	Бас. Ѓен-Санданска-Конче	Конче	Јасен-Санданска 342						41°58'21.1"	21°26'53.40"	302
133	СОДИ-Конче	Конче	Зграда КДУ 11.Октомври 25	1340912	Летарп						
134	БСМ-Конче	Конче	11 Октомври 9	12068	Летарп 1				41°59'44.68"	21°26'16.94"	250
135	Бетон-МРВ-Конче	Конче	МРВ 2.м. на Иван-М.19.66	6423	Летарп 1				42°00'19.17"	21°26'38.63"	302
136	Кумарево-Бигтола-Конче	Конче		3309	К.Богородица	1	7538660.99	467761.06	41°58'24.46"	21°27.59.533"	240.89
137	Средбок-Калиште-Конче	Конче	С.Д. Јован Калиште	1737	Летарп	1			41°59'43.40"	21°25'46.10"	250
138	Марича-Луковито-Конче	Конче	с.Глумово				52516.43	647699.96	41°58'18.278"	21°18'21.9448"	444.72
139	Кумарево-Чечрак-Ресен	Ресен	с.Кумарево	1713	Кумарево	1	560284.97	556674.07	41°09'11.55"	21°09'12.22"	106.91
140	Стрежево-Чечрак	Тетово	Ениџева 41	75711	Тетово		549696.29	651739.5	41°26'44.68"	21°26'59.50"	488.7
141	Богородица-1-терена-АРМ	Тетово	Караџица-Богородица	2832	Богородица	1	631358.81	555579.19	41°07'58.3842"	22°33'11.9223"	108.12
142	Богородица-1-терена-АРМ	Белек	Извештајски реп-с.Тетово	1	Тетово				41°35'09.75"	21°26'46.10"	121.10
143	Санданска-Драчево	Драчево		5725	Драчево		544217.67	575851.94	41° 37' 57.54"	21° 31' 42.66"	705.79
144	Тетово-Панчо-Кумарево	Кумарево	Сандар-Панчево	20845	Кумарево		561133.12	665021.92	42° 07' 35.86"	21° 43' 40.82"	378.49

Базни Станице - Мобијак											
Ред.	Локација за базни станице	Место на локација	Адреса	KTH бр.	KO	P(a)	Y	X	φ	λ	H (m)
145	Паскачак-Скопје	Првешт	Скопје	1858	Горно село	1	545428.17	584655.09	41° 24' 13.48"	21° 32' 36.20"	1269.40
146	Дупник-Кочани Скопје	Скопје	Јоштанеска 4, 3	645	ДЛВово	533441.21	649809.216	41° 29' 28.45"	21° 24' 31.19"	299.93	
147	Државна бомбара Скопје	Скопје	Воденска 66	429	Петар	535433.47	649533.40	41° 29' 12.04"	21° 25' 39.066"	281.45	
148	Тескачи (МТ3)-Скопје	Скопје	Ново Населје 65-зап.Платон IBM	1047		540766.63	650501.62	41° 59' 49.66"	21° 29' 31.68"	250.67	
149	ОХИС-Скопје	Скопје	Прометска 65-зап.Платон IBM	23833		540921.14	646358.35	41° 57' 55.31"	21° 29' 31.895"	261.4	
150	Бардовица-Скопје	Скопје	ИПК, Ст.Троица - ул.6 Кироман	959	Бардовица	531775.20	653966.92	42° 00' 43.4903"	21° 23' 00.8267"	304.86	
151	Бабу-Горња Мостар-Скопје	Скопје	Партизанска 65			535288.33	651730.29	41° 59' 58.6777"	21° 25' 23.23591"	264.02	
152	РЕК-Битола	Битола	РЕК, Битола			541006.26	546103.59	41° 03' 25.10"	21° 29' 18.79"	667.74	
153	Охрид-ЖАС	Охрид	ЛОО ЖАС Охрид	11073	Охрид	1	484531.05	553501.81	41° 07' 28.459"	20° 48' 56.714"	716.79
154	Кочани-Драчев-Скопје	Скопје	Хорал,Мрк.пл.Прилепски			473507.86	558917.78	41° 30' 22.707"	20° 49' 03.2107"	719.82	
155	Островитинци-Делчево-АРМ	Делчево	Градинарски Делчево	2441	Зејнор	1	655814.65	651210.56	41° 59' 20.971"	22° 52' 56.6134"	1208.45
156	Банеово-Скопје	Скопје	Бане-Бане			647291.3	583627.52	41° 22' 56.9128"	22° 45' 39.6978"	294.46	
157	Дебено-Стекло АРМ	Скопје	Бошко Ѓоковиќ Ерделијо			506910.3	569392.81	41° 59' 49.8237"	21° 05' 00.3166"	548.93	
158	Богданци-Македонски Брод-Скопје	Горња Галичница	Управна зграда на МИСА Никол	1698	Богданци	634397.89	563398.53	41° 21' 09.9022"	22° 34' 47.9757"	105.23	
159	АЛ Кино-Мак.Куманово	Куманово	Сливче, 35	22777	Черкотско	551733.41	561345.32	41° 07' 38.0866"	21° 04' 17.8043"	446.1	
160	Конче(Лозар)Радишани-Куманови	Лозар	Лозар	7	Пожар	1	620881.26	591345.32	41° 05' 48.59"	22° 05' 52.60"	1038.3
161	Тетово-Скопје	Тетово	У.К.Причевиќ МПЦ	2098	Речел	498234.17	650872.07	42° 00' 05.46"	21° 58' 43.55"	496.4	
162	Државно-Скопје МПЦ	Првешт	Јокс,Јордановска 3	13807	Првешт	51445.11	53620.96	40584.01 51.77	21° 00' 17.5458"	1218.27	
163	Немет-Куманово-Првешт	Куманово	Куманово	5450	Куманови	1	62781.89	646537.72	41° 09' 11.55"	21° 00' 12.22"	100.91
164	Котманово-Битола	Котманово	Кривични	8	Кривични	1	580861.08	562139.82	41° 11' 51.128"	22° 05' 43.8332"	1884.24
165	Котомините(Скопје) МТ-Куман	Скопје	ГИИ Скопје	12074	Петар I	561278.16	536342.08	41° 59' 43.19"	21° 06' 19.35"	268.42	
166	Скопинска Банка-Скопје	Скопје	Банкија	83	Петар II	534880.56	640990.91	41° 59' 34.12"	21° 25' 15.77"	258.12	
167	II Камински-Скопје	Скопје	Банкија	168	Скопинска Банка-Скопје	5673782.5	589688.7	41° 26' 19.65"	22° 38' 38.58"	254.5	
168	Скопинска Банка-Скопје	Скопје	Куманово	1	Куманово	1	667986.66	650377.65	41° 09' 11.44"	21° 04' 45.0523"	429.02
169	Котрен-Куманово	Скопје	Гуметова 15	6215	Кривични	534559.78	562139.82	41° 11' 51.128"	22° 05' 43.8332"	1884.24	
170	Преска-Делчеве	Делчеве	Крете Максимов 66	7563	Петар I	536342.08	561278.16	41° 59' 43.19"	21° 06' 19.35"	268.42	
171	Зарваш-Делчеве-Скопје	Скопје	Петар I	16825	Петар I	547559.83	577766.04	41° 20' 30.3443"	21° 24' 06.0527"	701.13	
172	Зарваш-Делчеве-Скопје	Скопје	Петар I	16825	Петар I	547559.83	577766.04	41° 26' 26.03"	21° 27' 36.92"	466	
173	Радичево-ММ-Скопје	Скопје	Првешт кристијан-Битола	294	Горно Водно	1	534178.05	648172.53	41° 08' 35.2889"	21° 02' 44.4487"	567.59
174	Средно Водно-Скопје	Скопје	Истор			41° 33' 04.71"	21° 29' 16.56"	574			
175	Сред.Делчеве	Делчеве	Градски пристапија Вучев	23992	Бутел	1	536316.68	655343.48	41° 59' 46.71"	21° 25' 01.92"	264.89
176	Проданова-Битола-Скопје АРМ	Скопје	ПШИИ	8523		599537.6	622026.54	41° 44 07.9	22° 11 48.19	295.41	
177	Општина-Штип	Штип	Гимназија	1987	Скопје	620515.65	556387.98	41° 08' 21.52"	22° 38' 25.98"	85.08	
178	Скопинска Банка-Гостивар	Гостивар	Потрошите	912	Битолите	1	660417.32	606492.14	41° 36' 05"	22° 53' 27"	1306
179	Приморче-Битола	Битола	Броец	665		42° 03' 28.01"	20° 54' 18.72"	1156			
180	Битола-Гостивар	Гостивар	Битола	2217	Битолите	1	539947.48	662477.95	42° 06' 02.3057"	21° 28' 15.396"	720.9
182	Рудник-Скопје-Профитите	Профитите	Куманово	1	Кумано	1	592759.32	654888.04	42° 02' 27.4049"	21° 06' 19.09"	367.23
183	Радичево-Скопје-Гостивар	Гостивар	Гостивар			42° 09' 13.497"	22° 07' 13.497"	1113.41			
184	Слатино-(Скопје)-Скопје	Скопје	Србјана			41° 26' 41.03	22° 38' 23.68	230			
185	Пештер-Битола-МВР	Битола	Охрид	63	Охрид	459361.16	594134.23	41° 29' 22.829"	21° 29' 57.8395"	681.25	
186	Пештаник-Охрид-МВР	Охрид	Пештаник	1232	Пештаник	1	483469.24	575865.36	42° 09' 11.41"	21° 05' 02.33"	429.02
187	Илин-Делчеве МВР	Делчеве	Куманово	17144	Куманово	499093.8	589117.91	41° 26' 43.4559"	21° 59' 20.9527"	1277.1	
188	Охрид - Куманово МВР	Охрид	Охрид	1613	Охрид	483455.44	552404.19	42° 09' 11.41"	21° 45' 05.23"	429.02	
189	Богомила-Куманово МВР	Куманово	Куманово	1613	Куманово	499184.19	605149.20	42° 09' 23.6497"	20° 59' 24.7693"	942.35	
190	Македонија-Македонија МВР	Македонија	Македонија	1613	Македонија	518513.27	608244.85	41° 27' 02.7694"	21° 31' 33.8362"	659.81	
191	Македонија-Скопје МВР	Скопје	Скопје	1115	Македонија	1	466314.20	552553.55	41° 06' 55.7280"	21° 31' 21.5481"	1017
192	Скопје - Делчеве МВР	Делчеве									

## Базни Станици - Мобијак

Ред. Број	Локација за базни станици локација	Место на (Улица и број)	Адреса Објект - Нан вестник РТВ Куманово	KII бр.	KO	P(a)	Y	X	φ	λ	H (m)
193	РТВ Куманово-Куманово	Куманово	Куманово	10670	Свети Николе	1	498458.8	639851.41	41° 54' 08.19"	20° 58' 53.11"	359.25
194	ДС Свети - Куманово	Куманово	Куманово	17781	Свети Николе	1	578838.78	635673.85	41° 55' 38.644"	21° 56' 58.6659"	310.85
195	Србија МРЛ-Горње	Садинкоце	Горње	5049	Штити	1	59910.86	62228.48	41° 49' 44.316"	22° 51' 17.9843"	392.86
196	Свети Николе-Петар МРЛ	Садинкоце	Горње	3229	Лесковац	1	641836.23	628850.97	41° 47' 25.9352"	22° 52' 24.1610"	977.92
197	Штити МРЛ	Штити	Горње	141	Причевић	1	511106.43	647241.65	41° 58' 07.497"	21° 59' 02.202"	625.32
198	Србија-РТВ Куманово	Банича	Горње	1	Модрино	1	656529.2	582834.2	41° 27' 24.9222"	22° 52' 17.1231"	615
199	Обала-Банича	Банича	Горње	152	Лајко	1	475942.42	598942.37	41° 32' 00.5419"	21° 41' 58.8219"	13.38
200	Нек Стар Арејковић Скопље	Скопље	Горње	864	Лајко	1	492399.16	627636.65	41° 47' 12.3130"	21° 54' 30.5945"	558.17
201	Гргичевић-Тетово МРЛ	Српница	Горње	2084	Медицински центар по Југослав.	1	640997.90	41° 59' 34.407"	21° 54' 54.22.73"	1580	
202	Модрино-Српница МРЛ	Српница	Горње	2103	Лисец	1	492238.82	41° 31' 55.0854"	22° 52' 38.38395"	344.1	
203	Лајко-Лајко МРЛ	Струмица	Гостивар	2011	Капитана	1	628774.50	618358.35	41° 49' 25.3867"	20° 49' 13.3105"	1257
204	Балабановић-Лајко МРЛ	Лајко	Гостивар	152	Лајко	1	483025.28	618302.7	41° 32' 25.607"	21° 52' 17.1231"	615
205	Попова Шапка-Лајко МРЛ	Лајко	Гостивар	19	Бијел	1	477855.71	619367.86	41° 43' 03.122"	20° 45' 28.341"	1742.73
206	Милованчић-Лајко МРЛ	Лајко	Гостивар	685	Неоказ	1	601537.88	647281.59	41° 57' 46.9173"	21° 52' 46.9173"	57.74
207	Марковић - Баштернац МРЛ	Баштернац	Гостивар	11248	Баштернац	1	4100.55.82	21° 21' 06.67"	644.25		
208	Манушевић-Лајко МРЛ	Лајко	Гостивар	1119	Почеко	1	634234.57	587534.36	41° 25' 11.7456"	22° 56' 21.2574"	610
209	Злетово(стара) МРЛ(пробојни)	Злетово	Гостивар	2976	Едем	1	548759.69	667434.60	42° 08' 56.92"	21° 53' 21.411"	99.92
210	Стојан Животић-Баштернац	Баштернац	Гостивар	2488	Пионир	1	646583.32	570175.12	41° 05' 41.5557"	22° 44' 19.6718"	208.76
211	Поповић-Баштернац	Баштернац	Гостивар	27522	Блате	1	623100.05	611463.94	41° 38' 14.144"	22° 28' 05.32"	393.5
212	Јуријевић-Баштернац	Баштернац	Гостивар	127	Богомил	1	535602.20	666153.99	42° 08' 19"	21° 18' 35"	392
213	Наконик-Лајко	Куманово	Гостивар	84	Орина	1	548759.69	667434.60	42° 08' 56.92"	21° 53' 21.411"	99.92
214	Стојанески банска-Радовиш	Куманово	Гостивар	2976	Едем	1	527257.78	664012.38	42° 07' 09.74"	21° 09' 04.876"	564.20
215	Бане I МРЛ-Скопље	Куманово	Гостивар	8066	Бране Кате	1	56175.32	619278.71	41° 59' 13.8033"	452.33	
216	Касимовић-Бане I МРЛ-Скопље	Куманово	Гостивар	16420	Куманово	1	558843.40	658548.56	42° 08' 02.922"	21° 04' 42.4278"	370.28
217	Јанковић-Бане I МРЛ-Скопље	Куманово	Гостивар	2189	Козје	1	557456.38	632648.06	41° 50' 07.18"	21° 41' 29.84"	489.34
218	Бане II МРЛ-Скопље	Куманово	Гостивар	127	Богомил	1	493401.28	642875.18	41° 55' 46.1266"	20° 55' 13.5777"	46.62
219	Бане II МРЛ-Скопље	Куманово	Гостивар	1371	Лешник Јован	1	602852.13	41° 59' 07.78	20° 57' 11.6433"	741.09	
220	Лајко 2 - Скопље	Куманово	Гостивар	1771	С.Јојдан	1	644629.33	561352.94	41° 10' 56.78"	22° 43' 26.82"	273.39
221	Лајко 2 - Скопље	Куманово	Гостивар	4778	Подгорац	1	664184.16	684934.51	41° 18' 04.6066"	22° 15.49.4371"	415.75
222	Куманово-Куманово	Куманово	Гостивар	361	Куманово	1	583510.02	583510.92	41° 17' 00.70"	21° 05' 59' 49.47"	924.16
223	Богомил-Богомил	Македонија	Гостивар	51620	Куманово	1	516626.43	598306.65	41° 31' 50.3566"	21° 57' 35.72"	1001.89
224	Срб Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	1223	Пожарче	1	490840.09	633909.78	41° 50' 53.22"	20° 53' 32.72"	718
225	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	1014	Ресен	1	501093.48	549788.82	41° 05' 28.31"	21° 00' 40.26"	940.89
226	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	478	Лепток	1	502021.81	656595.88	42° 03' 22.80"	21° 01' 54.04"	752.3
227	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	772	Пештани	1	484161.50	540634.30	41° 00' 30.94"	20° 48' 42.66"	
228	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	3682	Бончевци	1	559487.39	571685.12	41° 29' 40.1795"	21° 24' 47.4584"	621.29
229	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	4155	Грачаница	1	574206.31	625257.45	42° 00' 41.0525"	21° 53' 45.6574"	684.42
230	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	3584	Српница	1	586707.71	667428.09	42° 08' 44.9025"	22° 21' 30.55.5822"	829.58
231	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	1304	Илинден	1	658717.77	647250.91	41° 25' 01.9367"	22° 25' 31.56.8972"	286.1
232	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	16682	Горњи Дебар	1	587906.29	628847.99	42° 03' 51.5312"	21° 20' 55.0322"	459.47
233	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	1	58518.80	41° 11' 14"	21° 20' 54' 30"	5015			
234	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	12132	Ханџади	1	647783.29	598342.89	41° 30' 30' 53.93"	22° 46' 14.452"	617.26
235	Лајко Јован (Богомил)	Куманово	Гостивар	1304	Лапово	1	542614.19	643307.70	41° 05' 55.1073"	21° 20' 50.5002"	357.9

Базни Станици - Мобијак													
Ред.	Позиција за базни станице	Место на појада	Адреса (Улица и број)	KU бр.	KO	P (a)	V	X	Y	Ф	z.	H (m)	
Број													
241	Каранас-Сонце	Сонце	15	Роме	1	532356.91	64513.51	41°58'46.55"	21°30'19.36"	591			
242	Г.Сонце-Сонце	Сонце	1	Лорио Коне	1	528482.40	655739.85	42°02'41.41"	21°29'58.746"	767.31			
243	Волчко • Сонце	Сонце	1	Вулкан	1	623970.23	619875.17	41°05'28.31"	21°19'46.064"	940.49			
244	Глациона • Радован	Радован	1172	Планкона	1	527699.10	533477.62	41°02'01.9882"	21°19'46.0647"	625.861			
245	Тенџи-Битоја	Битоја	Објекти на МРЦ на Пештер			515946.76	540006.83	41°00'10.5873"	21°17'22.5149"	2604.85			
246	Инвертер-Битоја МРЦ					496518.45	503885.74	41°29'08.46"	20°57'42.82"	674.66			
247	Гробјан-Карело	Карело	1072	Србјан	1	534613.42	649744.54	41°59'24.57"	21°31'35.19"	270.68			
248	КТК Кампинг-Сонце	Сонце	1271	Сонце									
249	Марконо-Лас Струи МТ	Проген	33	Проген	1	551902.37	569827.84	41°16'12.188"	21°26'40.344"	1467.1			
250	Пријејато-Лебар	Лебар	727	Пријејато	1	468242.28	610457.63	41°05'02.3587"	20°37'08.6683"	897.24			
251	Запад-Окади	Окади	8	Радионе	1	589526.26	47°11'49.09"	20°54'30.57"	1086.1				
252	Устро (Битоја) - Окади	Окади	816	Саренек	1	542115.57	652420.52	42°05'51.611"	21°24'30.8018"	291.33			
253	Сајенчија(Зелениково)-Сонце	Сонце											
254	С.Кампинг-Барона	Барона	1021	Земуно	1	549630.12	528502.38	40°53'52.715"	21°05'20.783"	775.32			
255	Барига-Лебар	Лебар	1	Бариге	1	466653.87	612959.53	41°09'33.8499"	20°35'49.754"	1074.29			
256	Боркос-Лостар	Лостар	1923	Врток	1	466685.91	623603.73	41°05'21.0689"	20°59'23.5519"	752.39			
257	Пријејато-Битоја	Битоја	2361	Печово	1	589525.23	599502.96	41°22'02.6142"	22°01'27.9986"	2946.73			
258	Сердарије-Петрово	Петрово											
259	Богјан-Лостар	Лостар											
260	Лук-Лостар	Лостар											
261	Јуријевица-Сонце	Сонце	VL597 59-6-СЈЈУРИЈЕВИ										
262	Пријејато-Марконо	Пријејато	1458	Белите	1	568905.15	555137.52	41°08'11.4632"	21°48'38.4073"	1341.28			
263	Каско-Манажер-Лебар	Лебар	139	Новачин	1	562492.26	62745.71	41°47'17.8132"	21°45'07.0219"	347.3			
264	Општина-Крамово	Крамово	18	Општина	1	566531.05	663882.34	42°05'03.6167"	21°48'15.8833"	419.98			
265	Радован-Ходије	Ходије											
266	Форјак(Сакарово)-Марконо	Марконо	Марконо	Крсова	1	514009.15	617888.77	41°42'15.74"	21°10'07.35"	1192.34			
267	Четвртес - Крамово	Крамово	1624	Четвртес	1	569713.17	677229.25	41°05'41.0582"	20°59'41.0582"	458.13			
268	Брека-Бале	Бале											
269	Мар-Радијак-Илјашев	Илјашев											
270	Јад-Мак-Сијера	Сијера	Ула маје (Бардовец)	840	Борјан	1	471170.57	571219.22	41°17'01.2852"	20°29'21.0662"	1329.7		
271	Среће-Печени	Печени	12032	Среће	1	495689.74	523385.36	40°56'5.939	20°56'55.6	950			
272	Предатор-Лебар	Лебар	20	Предатор	1	476425.56	601320.35	41°33'17.79"	21°43'02.48"	1281.6			
273	Кралска-Джана-Покана	Кралска	209	Кралска	1	613148.52	676673.03	42°13'32.37"	22°22'21.499"	883.75			
274	Сара-Илија-Белек	Белек											
275	Јанчије-Брана	Брана	5	Јелси	1	614337.10	648138.25	41°58'06.99"	22°22'26.73"	1048.86			
276	Премено-Сонце	Сонце	23821	К.Бора	0.5	536267.27	648060.28	41°58'31.118"	21°26'15.5600"	312.6			
277	Теферије-Сонце	Сонце	6302	Кримовић	1	536720.11	646382.87	41°57'36.86"	21°26'34.90"	460.4			
278	Кримовић-Сонце	Сонце	929	Кримовић	1	530370.33	650319.43	41°59'45.446"	21°21'59.8883"	340.81			
279	Гумба-Бадре-Кејери-Битоја	Битоја	17595	Битоја 2	1	528138.12	541806.24	41°01'19.74"	21°21'04.58"	651.19			
280	Чорњак-П-Штап	Штап	1	Чарњак	1	596117.35	628194.47	41°47'29.3310"	22°09'09.23.7776"	490.48			
281	Черната-Лостар	Лостар	27691	Черната	1	499000.54	63175.54	41°49'45.869"	20°59'10.6779"	713.98			
282	Инд-Зад-Кочин	Кочин	52482	Кочин	1	615855.62	641571.32	41°54'33.37	22°23'48.03"	424			
283	Бурјак-Бадре-Кочин	Кочин	576	Архипија	1	632729.57	41°49'51.0486"	22°27'74.1461"	498.76				
284	Пратек-П-Штап	Пратек	571	Пратек	1	532827.50	598724.84	41°31'52.478"	21°23'38.5713"	715.91			
285	Рома-С-Сонце	Сонце	56	Рома	1	519050.83	645191.56	41°57'00.49"	21°13'47.33"	765.69			
286	Чинча(Диквеј)-Белек	Белек	1	Ендак	1	564480.25	612583.58	41°39'14.8551"	21°29'15.0812"	525.62			
287	Пловдим-Марконо		571	Орбен	1	510420.97	41°29'08.33"	21°07'29.68"	620.81				
288	Пратек-Рад-Кочин	Кочин	16652	Кочин	1	585678.97	587857.48	41°25'46.12"	22°01'13.0090"	309.96			

Район Станицы - Мойнак		Место на покояния	Адреса б/р.	КИ б/р.	КО	Р(а)	Y	X	q	l	H (м)
Рек.	Документ за право стояния										
Био		Куманово		24097	Куманово	1	561609.45	665270.27	42°07'43.51"87"	21°44'43.02"86"	361.26
288	Богдан (Заселник) Куманово			10512	Куманово	1	499948.45	543216.98	41°01'55.22"47"	20°59'53.51"08"	556.16
290	Прием. лесен			3	С.Страдане	1	500013.5	619585.38	41°43'11.19"0	21°00'00.00"58"	1010.5
291	С.Страдане-Сторна			1	С.Страдане	1	507063.3	579706.03	41°21'55.98"57"	20°26'58.31"85"	830.28
292	Лукови-Сторна			807	Луково	1	467892.26	579706.03	41°21'55.98"57"	20°26'58.31"85"	316.86
293	А.Паршаново-Сторна			136	Можимир	1	557443.34	654132.75	41°01'46.02"67"	21°04'23.15"53"	329.29
294	Лукови-Сторна МТ			8	Лукане	1	593048.67	591539.22	41°27'42.51"85"	22°06'50.97"88"	1008.33
295	Мечелове Красногорье			350	Мечелове	1	492066.04	622295.16	41°44'38.90"31"	20°54'40.04"22"	598.2
296	Мечелове-Сторна			1884/1875	Мечелове	1	494965.56	626681.07	41°47'07.66"67"	20°56'22.01"49"	304.12
297	С.Стаданово-Сторна			103	Баняково	1	629191.18	575735.64	41°18'52.32"27"	22°32'35.45"80"	240.8
298	Балаки (Изм. АРМ)			103	Балаки	1	559911.24	623886.05	41°45'08.41"83"	22°17'26.61"73"	260
299	Балаки-Сторна			104	Лебане	1	584486.87	618476.96	42°16'22.36"	21°24'42.53"	1395.75
300	Калитово-Батор			1	Каммо	1	529761.13	533916.7	40°56'51.73"	21°21'11.20"	750.05
302											
303	Балаки-Сторна-Батор			7785	Балаки	1	637748.73	638963.91	41°55'02.12"27"	22°32'04.63"80"	489.78
304	Санджа (Изм. АРМ)			01-Ни	Ласет	1	498500.00	622312.00	42°00'51.94"	20°53'07.02"	1705
305	Севастополь-Сторна			62	Севастоп.	1	63783.83	63783.83	41°53'02"87"	20°53'35.91"85"	685.85
306	Кас. Т. (Изм. Сторна АРМ)			1768	К.Воля 2	1	559115.31	688624.48	41°58'49.12"	21°28'19.47"	246.5
307	Лукане-Сторна			3427	Баланис	1	493287.55	626334.4	41°46'49.89"80"	20°55'09.25"85"	548.10
308	Грачев-Красногорье			721	Грачев	1	488813.24	613562.78	41°35'55.02"80"	20°51'56.47"80"	1326.47
309	Грачев-Красногорье			27641	Каратово	1	557766.99	659670.30	42°04'27.07"56"	22°01'11.02"73"	725.62
310	А.Л.Железаре (МасСан)-Сторна			209	Ласор	1	551556.43	639568.40	41°53'51.02"19"	21°37'17.11"35"	344.11
311	Ласор 1-Задименово			1962	Полине	1	491510.00	622312.00	42°00'51.94"	20°53'07.02"	796.62
312	Богдане-Красногорье			4159	Сулеменово	1	547783.34	640796.52	41°54'34.26"	21°38'22.80"80"	438.25
313	С.Грушевка-Сторна			12663	С.Грушевка	1	500662.43	631578.59	42°00'24.53"64"	21°39'36.11"87"	231.12
314	Македон (Красногор.)-Сторна			3115	Беранам	1	469787.24	669773.73	41°14'47.80"66"	20°48'22.11"46"	751.36
315	Охмат (Белешта)-Сторна			18972	Л.Биконеце	1	482453.53	554396.36	41°57'57.01"89"	20°47'27.54"85"	745.56
316	Комо-Лак отвр.Богдан АРМ			683	Пранецк	1	462933.16	590335.22	41°27'19.82"32"	20°43'22.57"80"	716.12
317	Применник-Богдан			6164	Берено	1	61752.42	61752.42	41°54'11.04"84"	22°51'19.80"80"	1034.83
318	Ревето-Богдан			461	Берегово	1	634644.81	654271.64	42°01'52.92"97"	21°25'06.44"89"	315.58
319	Берегово-Сторна			15121	Драгобрате	1	632697.52	640656.43	41°53'54.19"84"	22°35'57.96"80"	691.52
320	Драгобрате-Балаки			29712	Пер	1	592540.53	684428.51	42°24'11.26"	21°01'19.65"80"	952.6
321	Пор.Красногорье			1	628484.36	657621.02	42°30'36.45"	22°33'38.54"80"	1088.76		
322	Пор.Мак.Красногорья			1	481979.00	534209.00	40°57'02.44"	20°47'09.31"	1004.85		
323	Горки Оп.(Драгоб.)-Опака			1721	Белом	1	496345.35	584183.89	41°24'01.98"	20°51'22.65"	797.88
324	Белом-Красногор.МП			2765	Петров	1	55782.50	688422.50	41°22'55.44"69"	21°22'55.44"69"	388.50
325	ИЗИС-Сторна			3130	Фруда	1	635854.13	566429.12	41°13'46.16"0	22°37'14.44"80"	431.65
326	Катникова Балка-Македо			6	Каратино	1	557872.10	639390.15	41°53'49.02"45"	21°41'49.33"80"	294.97
327	Охмат-Копане-Македо			6062	Охмат	1	621444.00	645541.00	41°55'30.90"80"	22°26'55.53"80"	411.21
328	Охмат-Копане-Македо			2259	Охмат	1	489383.87	589351.94	41°36'32.49"80"	20°52'24.43"85"	851.35
329	Охмат-Копане-Македо			289	Грушевка	1	552652.63	688613.75	42°04'10.08"	21°38'10.83"	531
330	Грушевка-Сторна			4268	К.Воля 2	1	549404.53	647730.94	41°58'19.91"84"	21°29'15.26"80"	236.46
331	Город.Пещера (Л.Джор.)-Сторна			248	Рутене	1	581297.54	668529.02	42°09'22.67"87"	21°39'09.95"83"	808.15
332	Опака-К.Воля 2-Копане			896	Опака	1	59762.94	668618.94	42°09'18.87"80"	22°10'53.37"80"	857
333	Копане 2-Копане Панака			4931	Опака	1	480448.16	554648.47	41°08'05.02"80"	20°46'01.51"80"	710.40
334	Рак Стор.-Сторна			40931	К.Воля 1	1	537506.88	647538.72	41°58'14.19"80"	21°27'09.34"80"	

Лист Станица - Мобилак

Ред. Бр.	Локација за базис станица локација	Место на локација	Адреса (улица и број)	KII 6п.	KO	P(a)	Y	X	φ	λ	H (m)
337	Борбен Декуман Кама	Неготино		1033	1	596144,23	571180,90	41°16'41,26"	22°08'55,14"	918,52	
338	Симин-Сонце	Скопје		2225	Караш	534614,50	650865,30	42°00'02,51"	21°25'10,40"	273,30	
339	Мана Речица Тетово	Тетово		127	Мана Речица	496365,85	650394,40	41°59'49,95"	20°57'22,46"	490,56	
340	Крстец Глам-Принци	Крстец	Хотел Крстец Нике		Прилеп	545790,00	578652,00	41°20'39,98"	21°32'49,99"	679	
341	Центар-Свети Јаков	Св. Јаконе	Ул. Мартина Тито 2		С.Ц.И.	578599,32	635950,42	41°51'47,68"	21°56'48,71"	302,37	
342	Ф.С.Р. П.Г.Принци-Скопје	Скопје	Ф.С.Р.П.Борбен-Г.Борбено	171	Трубарево	1	544209,10	648995,55	41°59'00,17"	21°32'00,48"	
343	Гробниште (Димитров) - Белас	Белас		142391	Белас	566349,98	618689,37	41°42'32,19"	21°41'50,59"	282,15	
344	Зрбе-Лешти - Хисар	Баточица		2874	Илово Село	1	518108,46	572589,45	42°40'26,73"	21°03'15,465"	999,91
345	Касарин-Макеово	Кривично				1	496634,5	597768,3	41°31'23,864"	20°57'34,809"	648
346	Манастирски (Ивана)- М.Борба	М.Борба				1	516952,88	610274,82	41°38'08,70"	21°12'12,62"	102,350
347	Сомните-Скопје	Скопје		2203	Сомните	1	644835,55	644835,55	41°56'46,76"	21°26'18,58"	512
348	Јабочче 2 - Скопје	Скопје		507	Јабочче	1	524662,38	655586,18	41°51'48,315"	21°19'14,704"	107,8
349	Слатина 2-Скопје	Скопје		2317	Слатина	1	524662,93	653421,45	42°01'26,83"	21°17'08,507"	440,71
350	Блок Глобус-ЮОО - Скопје	Скопје		487	К.Блок 2	1	537120,96	649239,22	41°59'09,386"	21°26,52,964"	256
351	Кртичи (Честик) - Белас	Белас				1					
352	Доминик-Брест-Куманово	Куманово				1	541043,45	673613,23	42°17'18,79"	21°29'49,54"	1388,12
353	Приморие - Тетово	Тетово				1	596142,23	571180,90	42°05'24,22"	21°03'38,86"	918,52
354	Слатина 2 - Тетово	Тетово				1	496187,45	654249,36	42°01'54,91"	20°57'14,20"	951
355	Врбич - Скопје	Скопје				1	541406,51	660061,85	42°05'57,019"	21°30'02,661"	733,75
356	Огут (Пирот)-К.Панчева М.РД	К.Панчева		597	Радиш	1	541406,51	665119,50	42°18'14,29"	22°10'00,82"	1153
357	Зетерноград (Лозница)-Пробиштип	Пробиштип		554	Некад	1	596196,10	647353,5	42°57'48,58"	22°12'44,582"	564,3
358	Котмиш 2 - Кочани	Кочани		685		1	600483,08				
359	Мемчев сакен-Куманово	Куманово		2880	Куманово	1	521752,10	578126,63	41°29'46,00"	21°35'33,85"	1427,22
360	Белас 2 - Белас	Белас				1					
361	Луно 6-Бранце - Скопје	Скопје				1	532684,46	660187,37	42°05'05,00"	21°23'42,49"	506,73
362	Ресане (Балтичките) МРЛ-Кавадарци	Кавадарци				1					
363	Ребеши - Тетово	Тетово									
364	Гр-Пр. Ново село/МВР-Скопје	Струмичка									
365	Д.П.Идриза Тифлис/2-Куманово	Куманово		108			558277,63	676874,06	42°14'00,50"	21°42'35,209"	397,67
366	Црнеште-Криво	Криво		2	Гарник	1	489130,72	672387,21	42°14'00,50"	20°52'30,9867"	1086,20
367	Лукчев булев (Попа) - Криво	Криво		8982	Луштичино	1	567369,55	673860,68	41°29'14,6657"	20°48'20,1934"	1068
368	М.И.Кочоска (Белас)-Куманово	Куманово		3975	М.Наточинце	1	567415,72	670335,05	42°10'25,7730"	21°48'57,9679"	502,24
369	Чучук Сандево/Г.Прилеп-Скопје	Скопје		819	Горданце	1	551335,75	663302,23	42°06'42,734"	21°22'44,1918"	682,39
370	Г.Прилеп-Ориз	Ориз		9401	Врбјани	1	562240,60	470407,42	41°24'37,079"	1054,29	
371	Драчево-Битола	Битола		1720	Преконек	1	525896,18	559949,49	41°05'56,2458"	21°08'31,364"	133,52
372	Левче Кочани (Кочанини)	Кочани		25	Коритница	1	606219,98	587348,6	41°25'20,8"	22°16'15,26"	348,5
373	Сувода (Кавадарци)-МРЛ	Битола		18984	Битола	1	510283,32	570318,2	41°16'33,688"	21°07'21,951"	1021
374	Јасенце (Струо село)-Тетово	Тетово		28677	Струо Село	1			42°09'17,44"	21°08'41,16"	
375	Касела Битолска 2- Скопје	Скопје		3381	К.Битола	1	538976,24	647595,67	42°48'15,7872"	21°28'13,1851"	241,48
376	Кривопески стрим-Липко	Липко		251	Кривопеска	1	602933,20	47°22'14,73,58"	22°14'27,3,58"	344,69	
377	Свети Стефан-Ориз	Ориз		2599	Прешта (С.Стефан - Ориз)	1	484403,00	557553,00	41°47'44,90"	20°48'34,60"	740
378	Прилеп 2-Прилеп	Прилеп		1721	Прилеп	1	555447,31	580335,52	41°21'51,830"	21°39'46,2015"	1088,7
379	Косма - Кочанд	Кочанд		926		1	494588,93	5866347,71	41°25'16,3801"	21°56'06,9285"	761,32

Вкупно (хв): 2.25